



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 16 февруари 2000  
Скопје

Број 11

Год. LVI

Аконтацијата за 2000 година изнесува  
7.500 денари. Овој број чини 100  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

241.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 февруари 2000 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА  
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА –  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ДЕЛЧЕВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната здравствена организација – Здравствен дом „Гоце Делчев“ – Делчево, што ја донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 2 април 1999 година.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-517/1  
9 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

242.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 65/97), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН  
РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД  
ЗА РЕВИЗИЈА**

1. За заменик на главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија е избран

Благоја Илиевски, директор на АД „Полет“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-534/1  
10 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

243.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР  
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СТРУГА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија – Струга, се избираат:

Митре Ангелкоски, директор на Телеком – Струга,  
д-р Жанета Стефаноска, лекар специјалист, Специјална детска болница – Охрид,

Алириза Лога, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Зоран Костојчиновски, лекар специјалист во Медицински центар – Струга.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија – Струга.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-526/1  
10 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

244.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97-Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР  
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ТЕТОВО**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Тетово, се избираат:

Стево Веселиноски, стоматолог, сопственик на приватна ординација – с. Брвеница,

Кирил Ковачевски, лекар во пензија од Тетово,  
Зекир Кадриу, професор од Тетово и  
Абдулади Вејсели, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Тетово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-527/1  
10 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

245.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97-Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – КУМАНОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Куманово, се избираат:

Виолета Краљевска, дипл. биохемичар од Куманово,

Владанка Јовановиќ, фармацевт во Медицински центар – Куманово,

Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Аци Маличи, началник во Министерството за труд и социјална политика – Подрачна единица – Куманово.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Куманово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-528/1  
10 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

246.

Врз основа на член 23 од Одлуката за организација и делокруг на Службата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/97), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За Републички советник на Собранието на Република Македонија се именува

Јелица Савинова, самостоен советник во Секторот за работни тела во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-529/1  
10 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

247.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2000 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА КРАЛСТВОТО ЈАПОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Јапонија.

Член 2

Пратеничката група се основа заради воспоставување и развивање парламентарна соработка на Република Македонија со Кралството Јапонија, како и за размена на искуства од парламентарната работа по сите прашања од заеднички интерес на двете држави.

Член 3

Пратеничката група ја сочинуваат претседател и седуммина членови од редот на пратениците на Собранието на Република Македонија, и тоа:

претседател:

Владо Сугарески,

членови:

Борче Сибиновски,

Горѓи Котевски,

Горѓи Спасов,

Љубомир Поповски,

Ристо Спанаков,

Хисни Шакири и

Абдулади Вејсели.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-530/1  
10 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

248.

Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 февруари 2000 година, донесе

#### П Р О Г Р А М А ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО 2000 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2000 година (во

натамошниот текст: Програма), се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати личности од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негувањето на општоцивизационските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележат во 2000 година.

#### Член 2

Во 2000 година ќе се одбележат следниве годишнини на значајни настани и истакнати личности:

1. 2000 години на христијанството  
– Носител: Собранието на Република Македонија;
2. Почеток на третиот милениум  
– Носител: Собранието на Република Македонија;
3. 2000 години од постоењето на Скопје (Скупи)  
– Носител: Советот на град Скопје;
4. 250 години од раѓањето на Јоаким Крчовски  
– Носител: Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“;
5. 125 години од смртта на Партение Зографски  
– Носител: Институтот за литература;
6. 125 години од раѓањето на Димо Хаџи Димов (20 октомври 1875 година)  
– Носител: Институтот за национална историја;
7. 125 години од раѓањето на Методија Патче (25 мај 1875 година)  
– Носител: Советот на градот Охрид;
8. 100 години од раѓањето на Ристо Крле (3 септември 1900 година)  
– Носител: Институтот за литература;
9. 100 години од смртта на Наим Фрашери (25 мај 1900 година)  
– Носител: Друштво на писателите Албанци на Македонија;
10. 100 години од првата изведба на „Македонска крвава свадба“ (7 ноември 1900 година) и 125 години од раѓањето на Војдан Чернодрински (15 јануари 1875 година)  
– Носител: Театарот „Војдан Чернодрински“ – Прилеп;
11. 90 години од раѓањето на Горѓи Абаџиев (септември 1910 година)  
– Носител: Институтот за литература;
12. 90 години од раѓањето на Мајка Тереза (26 август 1910 година)  
– Носител: Собранието на Република Македонија;
13. 80 години од смртта на Зеф Љуш Марку (20 декември 1920 година)  
– Носител: Гимназијата „Зеф Љуш Марку“;
14. 60 години од смртта на Димитрие Чуповски (29 октомври 1940 година)  
– Носител: МАНУ;
15. 50 години од основањето на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ (6 април 1950 година) и 80 го-

дини од смртта на Марко Цепенков (29 декември 1920 година)

– Носител: Институтот за фолклор „Марко Цепенков“;

16. 50 години од основањето на ЈЗО – Специјална болница за ортопедија и трауматологија – Охрид (15 јуни 1950 година)

– Носител: ЈЗО – Специјална болница за ортопедија и трауматологија – Охрид и

17. 10 години од првите повеќепартиски избори (11 ноември 1990 година);

– Носител: Собранието на Република Македонија.

#### Член 3

Во 2000 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2 Август – Ден на Републиката; 8 Септември – Ден на независноста и 11 Октомври – Ден на народното востание  
– Носител: Собранието на Република Македонија.

#### Член 4

Годишнините на значајните настани и истакнати личности и државните празници на Република Македонија од членовите 2 и 3 на Програмата ќе се одбележуваат преку:

- свечени седници, академии и собири,
- уметнички манифестации,
- споменично одбележување,
- издавање пригодни поштенски марки,
- издавање пригодни ковани пари,
- воспитно-образовни активности,
- информативно-пропагандни активности и
- други облици на одбележување.

#### Член 5

Комисијата за одбележување годишнини на значајни настани и личности ќе го следи и координира спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.

#### Член 6

За одбележување на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување jubилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, како и за одбележувањето на меѓународните денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на управата, јавните претпријатија и други организации и здруженија.

#### Член 7

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-516/1  
9 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

249.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ОТКУП НА СТАНОВИ ОД ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

#### Член 1

Владата на Република Македонија врз основа на Предлог-одлуката за откуп на изградени станови и станови во градба од градежни претпријатија кои не се продадени врши откуп на 64 стана со површина од 5.014,12 м<sup>2</sup> и 19 подруми со вкупна површина од 121,88 м<sup>2</sup> во вкупна вредност од 3.430.383,44 ДЕМ.

#### Член 2

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за реализација за откуп на станови од градежните претпријатија. Средствата да се обезбедат од Програмата за изградба и одржување на станбени згради и станови сопственост на Република Македонија за 2000 година.

#### Член 3

Реализацијата за откуп на станови од градежните претпријатија да се заврши до крајот на месец март 2000 година.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-446/1  
8 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски с.р.

250.

Врз основа на член 48, став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 2000 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат субјектите на кои им се доставуваат бесплатни публикациони материјали со резултати од статистичките истражувања утврдени во Програмата за статистички истражувања, што ги подготвува Заводот за статистика на Република Македонија според видот и бројот на примероци:

– сите публикациони материјали во еден примерок им се доставуваат на субјектите наведени во Прилог 1 кон оваа одлука;

– Годишникот на Република Македонија (печатен двојазично – на македонски и англиски јазик); Месечниот статистички извештај и статистичките прегледи (печатени на англиски јазик), во еден примерок им се доставуваат на субјектите, наведени во Прилог 2 од оваа одлука;

– Годишникот на Република Македонија (печатен двојазично – на македонски и англиски јазик), Месечниот статистички извештај, статистичките прегледи и соопштенијата со конјуктурни статистички податоци во еден примерок им се доставуваат на субјектите наведени во Прилог 3 од оваа одлука;

– соопштенијата со конјуктурни статистички податоци во еден примерок им се доставуваат на субјектите наведени во Прилог 4 од оваа одлука;

– Годишникот на Република Македонија (печатен двојазично – на македонски и англиски јазик), во еден примерок им се доставува на субјектите наведени во Прилог 5 од оваа одлука;

– публикациони материјали во еден примерок им се доставуваат на субјектите во зависност од областа што ја покриваат и на новинарите присутни на конференциите за печат што ги организира Заводот за статистика на Република Македонија според Прилог 6 од оваа одлука;

– одредени публикации за задоволување на потребите за меѓународната соработка на земјата – по субјекти, вид и примероци, што ќе го утврди Министерството за надворешни работи во соработка со Заводот за статистика на Република Македонија;

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 наведени во ставот 1 од овој член се составен дел на оваа одлука.

#### Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

#### Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на субјекти на кои без надомест им се доставуваат публикациони материјали од Заводот за статистика на Република Македонија број 115/98 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува за публикационите материјали објавени од Заводот за статистика на Република Македонија по 1 јануари 2000 година.

Број 23-347/1  
8 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

#### ПРИЛОГ 1

### СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ ОД СИТЕ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 1. По еден примерок:

- Претседателот на Република Македонија;
- Претседателот на Собрание на Република Македонија;
- Потпретседателите на Собранието на Република Македонија;
- Секретарот на Собранието на Република Македонија;
- Претседателот на Владата на Република Македонија;
- Потпретседателите на Владата на Република Македонија;
- Членовите на Владата на Република Македонија (според искажаната потреба);

- Секретарот на Владата на Република Македонија;
- Гувернерот на Народна банка на Република Македонија;
- Ректорот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј;
- Ректорот на Универзитетот Св. Климент Охридски;
- Претседателот на МАНУ;
- Библиотеките на: МАНУ; Собранието на Република Македонија;
- Историски архив на Македонија;
- Државен архив;
- ИНДОК – службата во Владата на Република Македонија;
- Статистичките уреди на други земји со кои Заводот за статистика на Република Македонија по основ на воспоставена соработка врши размена на публикации (Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Белгија, Велика Британија, Бугарија, Германија, Данска, Египет, Естонија, Израел, Ирска, Исланд, Италија, Летонија, Литванија, Макао, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Русија, Словачка, Словенија, Хрватска, СР Југославија, Турција, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Чешка, Швајцарија и Шведска);
- Претседателот и членовите на Советот за статистика на Република Македонија;
- Мисиите на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка во Република Македонија;
- Во Заводот за статистика на Република Македонија на функционерите, раководните работници, регионалните одделенија за статистика и библиотеката.

## 2. По повеќе примероци:

- Народната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (5 примероци).

## ПРИЛОГ 2

### СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МЕСЕЧЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ И СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

(печатени на англиски јазик)

По еден примерок:

- Библиотеки:
- Библиотека при UN – Женсва;
- Библиотека при UN – Њујорк;
- Библиотека при FAO – Рим;
- Библиотека при ILO – Женсва;
- Библиотека при EUROSTAT – Луксембург;
- Библиотека при OECD – Париз;
- Библиотека при WTO – Мадрид;
- Библиотека при IMD – Лозана;
- Библиотека при IMF – Вашингтон;
- Библиотека при Светска банка – Вашингтон;
- Библиотека при UNESCO – Париз;
- Библиотека при ISI – Вурбург.

## ПРИЛОГ 3

### СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МЕСЕЧЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ, СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И СООПШТЕНИЈА ЗА КОНЈУКТУРНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ

По еден примерок:

- Секретарот на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија;

- Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија;
- Претседателот на Републичкиот судски совет;
- Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија;
- Претседателите на апелационите судови;
- Јавниот обвинител на Република Македонија;
- Народниот правобранител;
- Јавниот правобранител на Република Македонија;
- Канцеларијата на постојаниот претставник на РНARE во Република Македонија.

## ПРИЛОГ 4

### СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ СООПШТЕНИЈА ЗА КОНЈУКТУРНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ

По еден примерок:

- Пратеничките групи на политичките партии во Собранието на Република Македонија, пратениците од партиите кои немаат пратенички групи и независните кандидати.
- Новински агенции и куќи, ТВ станици и радио станици:
  - МИА,
  - Македонско радио,
  - МТВ (сите редакции),
  - А1 – Телевизија,
  - Сител ТВ,
  - Радио Канал 77 - Штип,
  - Телма ТВ,
  - Канал 5 (ТВ БС),
  - Скај Нет,
  - БТР,
  - ТВ Макспот,
  - Нома радио,
  - МАКФАКС,
  - ТВ Шутел,
  - Нова Македонија,
  - Flaka,
  - Birluk,
  - Вечер,
  - Fakti,
  - Дневник,
  - Македонија денес,
  - Експрес,
  - Утрински весник,
  - Пулс,
  - Дело,
  - Фокус,
  - Трибина,
  - Старт,
  - Македонско сонце,
  - Форум,
  - Екологија,
  - Економи прес,
  - Економски магазин и
  - Студентски збор.

## ПРИЛОГ 5

### СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВА СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

По еден примерок:

- Сите дипломатско-конзуларни претставништва на Република Македонија во странство;
- Сите дипломатско-конзуларни претставништва на други држави во Република Македонија;

- Сите почесни конзули на други држави во Република Македонија,
- Сите мисии и претставништва на меѓународните организации во Република Македонија со кои соработува Заводот за статистика на Република Македонија;
- До сите културни и информативни центри на други држави во Република Македонија.

## ПРИЛОГ 6

**СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ОБЛАСТА ШТО ЈА ПОКРИВААТ И НА НОВИНАРИТЕ ПРИСУТНИ НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ ЗА ПЕЧАТ ШТО ГИ ОРГАНИЗИРА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## 1. По еден примерок:

- Функционерите-директорите на овластените носители што спроведуваат статистички истражувања (за областите што ги покриваат);
- Функционерите кои раководат со органите на управата што не се во состав на министерствата и органите во состав - за областа што ја покриваат;
- Присутните новинари на конференциите за печат што ги организира Заводот за статистика на Република Македонија (по еден примерок од материјалите што се презентираат).

## 251.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 став од Одлуката за основање на Агенција за обнова и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2000 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ**

1. Јован Андонов се разрешува од должноста заменик на директорот на Агенцијата за обнова и развој, по негово барање, сметано од 15.01.2000 година.
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-267/2

1 февруари 2000 година  
СкопјеПретседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

## 252.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВЕРЕНИК НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА „ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ“, СОДРЖАНИ ВО „ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРИВЛЕКУВАЊЕТО СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ“**

1. За повереник на Владата на Република Македонија за спроведување на активностите за поедноставу-

вање на постапката за добивање одобрение за градење, како и регистрација, пререгистрација и престанок на трговските друштва, т.е. за воспоставување на „едношалтерскиот систем“, се назначува министерот за развој, д-р Трајко Славески.

2. Повереникот од точка 1 на ова решение ќе ги врши работите кои се однесуваат на:

- координација меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата за поедноставување на формалностите (КОПОФО), чии членови ќе бидат определени од поодделните надлежни органи на управата и управни организации;
- координирање на работата на Комисијата за поедноставување на формалностите (КОПОФО) во спроведувањето на активностите за реализација на „едношалтерскиот систем“;
- координирање на активностите на КОПОФО во постапката за поедноставување на постојните формалности и постојната документација потребна за регистрација, пререгистрација и престанок на трговските друштва;
- предлагање мерки во постојната законска регулатива заради спроведување на „едношалтерскиот систем“ во практиката;
- врши и други работи потребни за остварување на активностите за воспоставувањето на едношалтерскиот систем.

3. Со денот на влегување во сила на ова решение, престанува да важи Решението бр. 23-2024/1 од 13 април 1999 година, објавено во „Сл. весник на РМ“ бр. 21/99.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-467/1  
8 февруари 2000 година  
СкопјеПретседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

## 253.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа

| Тарифен број | Тарифна ознака | Наименување | Количина |
|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1            | 2              | 3           | 4        |

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

| 1 | 2             | 3   | 4           |
|---|---------------|---|-------------|
|   | 8471 60       | - Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште: |             |
|   | 8471 60 90 00 | --- Друго   |             |
|   |               | а) Колор монитори   | 290 парчиња |

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-364/1  
8 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

254.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа

| Тарифен број | Тарифна ознака | Наименување | Количина |
|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1            | 2              | 3           | 4        |

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма на машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

|               |   |  |            |
|---------------|---|--|------------|
| 8471 60       | - Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште: |  |            |
| 8471 60 40 00 | --- Печатари  |  |            |
|               | а) Влезни или излезни единици-печатари  |  | 65 парчиња |

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-365/1  
8 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

255.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр 54/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе

### Програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година

Член 1

Во Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година ( „Службен весник на Република Македонија“ бр 64/97) во членот 2 став 2 во табеларниот преглед на статистички истражувања се вршат следните измени и дополнувања

1 Во Делот "Статистика на индустрија и рударство" во статистичкото истражување со реден број 1 текстот во колоната 3(содржина) се менува и гласи:

" производство, реализација, залихи на готови производи и број на работници"

Во статистичкото истражување со реден број 2 се менува текстот во следните колони и гласат:

Во колона 3 (содржина):

" Остварено и реализирано производство(количество и вредност) и залихи на производи, работници и часови на работа, распоред на работниците по смени агрегати во електроцентралите, погонски машини и мотори, набавка, потрошувачка и залиха на енергија и гориво за

погонски и технолошки цели, потрошувачка на електроенергија по технолошка намена, набавка, потрошувачка и залихи на сировини и репроматеријали; искористување на капацитетите, иновациона дејност и друго."

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "15.09" се заменуваат со броевите "15.07"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30.10" се заменуваат со броевите "30.08"

Статистичките истражувања со реден број 3 и 4 се бришат.

Статистичките истражувања со реден број 5 и 6 стануваат статистичките истражувања со реден број 3 и 4

2. Во делот "Статистика на животна средина" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2 (назив и периодика) зборот "квартален" се заменува со зборот "годишен"; а на крај на текстот се додаваат зборовите "пробно 2001 редовно 2002 година"

Во колоната 4 (извештајна единица која ги дава податоците) текстот се менува и гласи "базите на податоци од ЗС и од другите статистички истражувања од областа на индустрија, енергетика, земјоделство и други".

Во колоната 5 (критичен момент-период) зборовите "претходното тримесечје" се заменуваат со зборовите "претходна година"

Во колоната 6 (рокови за давање на податоците) текстот се брише.

Во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) текстот се заменува со броевите "30.09"

Во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) текстот се заменува со броевите "15.10".

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 2 (назив и периодика) зборот "квартален" се заменува со зборот "годишен"; а на крај на текстот се додаваат зборовите "пробно 2000, редовно 2001 година"

Во колоната 4 (извештајна единица која ги дава податоците) текстот се менува и гласи

"Комуналните и индустриските претпријатија, трговски друштва"

Во колоната 5 (критичен момент-период) зборовите "претходното тримесечје" се заменуваат со зборовите "претходна година"

Во колоната 6 (рокови за давање на податоците) текстот се заменува со броевите "30.03"

Во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) текстот се заменува со броевите "01.06".

Во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) текстот се заменува со броевите "30.06"

3. Во делот "Статистика на енергетски биланси" во статистичкото истражување со реден број 1 се додаваат 15 нови статистички истражувања со реден број "2 - 16" кои гласат:

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување   |  |   | Критичен момент-период | Рокови                                      |  |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---|--|---|------------------------|---|--|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика   | содржина   | извештајна единица која ги дава податоците  |                        | рокови за давање на податоците              | рокови за обработка на податоците                | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2   | 3  | 4   | 5                      | 6   | 7  | 8                                  | 9   |
| "2                                  | Тримесечен извештај за индустријата ИИД-11 од 1999 година (пробно во 2000, од 2001 редовно) | Производство, реализација и вредност на реализација (според важечката Номенклатура на индустриски производи и според PRODKOM, искористување на капацитетите, проблематика и состојбата во претпријатијата (согашна и предвидување) | Претпријатија, трговскиединици и трговски друштва од областа на индустријата и рударството и внитните единици | претходен квартал      | 20.04<br>20.07<br>20.01<br>наредната година | до 10.05<br>10.08.<br>10.02<br>наредната година" |                                    |   |



| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување                                    |  |  | Критичен момент - период | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика  | содржина   | извештајна единица која ги дава податоците                 |                          | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2  | 3  | 4  | 5                        | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |
| "3                                  | Годишен извештај за хидроцентрали Е-П-ХЕЕ (од 2000 година)               | Производство на електрична енергија. Вредност на набавената електрична енергија. Предадена електрична енергија по области. Состојба на производните капацитети на 31.12.   | Деловни субјекти кои имаат хидроцентрали                   | претходна година         | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | PM"   |
| "4                                  | Годишен извештај за термоцентрали Е-П-ТЕЕ (од 2000 година)               | Производство на електрична енергија. Вредност на примената електрична енергија. Предадена електрична енергија по области. Состојба на производните капацитети на 31.12. Производство на топлина. Продажба на топлина по области. | Деловни субјекти кои имаат термоцентрали                   | претходна година         | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | PM"   |
| "5                                  | Годишен извештај индустриски топлани(енергани) Е-П-ИТЕЕ (од 2000 година) | Производство на електрична енергија. Вредност на примената електрична енергија. Предадена електрична енергија по области. Состојба на  | Деловни субјекти кои имаат индустриски топлани (енергани). | претходна година         | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | PM"   |

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување   |   |   | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика   | содржина  | извештајна единица која ги дава податоците                  |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |
|                                     |   | производните капацитети на 31.12<br>Производство на топлина<br>Продажба на топлина по области             |   |                            |                                |                                   |                                    |   |
| "6                                  | Годишен извештај за деловни субјекти за пренос на електрична енергија Е-ПР-ЕЕ (од 2000 година)      | Пренос на електрична енергија<br>Предадена електрична енергија по области на директните потрошувачи       | Деловните субјекти за пренос на електричната енергија       | претходна година           | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | "М"   |
| "7                                  | Годишен извештај за деловни субјекти за дистрибуција на електрична енергија Е-Д-ЕЕ (од 2000 година) | Дистрибуција на електрична енергија<br>Предадена електрична енергија по области на директните потрошувачи | Деловните субјекти за дистрибуција на електричната енергија | претходна година           | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | "М"   |
| "8                                  | Годишен извештај за дистрибутери на топлина Е-П-ТОП (од 2000 година)                                | Производство на топлина, продажба на топлина по области   | Деловни субјекти кои произведуваат и дистрибуираат топлина  | претходна година           | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | "М"   |
| "9                                  | Годишен извештај за котларници Е-П-ТОП-К (од 2000 година)   | Производство на топлина, продажба на топлина по области.  | деловни субјекти кои имаат котларници                       | претходна година           | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | "М"   |

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување  |   |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика  | содржина  | извештајна единица која ги дава податоците   |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2  | 3   | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |
| "10                                 | Годишен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална енергија<br>Е-П-ГЕО<br>(од 2000 година)                    | Производство на геотермална енергија, продажба на геотермална енергија по области   | Деловни субјекти кои стопанисуваат со геотермална енергија                                 | претходна година           | 30.06.                         | 15.10                             | 31.10                              | PM"   |
| "11                                 | Годишен извештај за производителите и преработувачите на тврди горива и продукти од тврди горива<br>Е-П-ТВРДИ1<br>(од 2000 година) | Произведени и преработени количества на тврди горива и продукти од тврди горива. Продажба на тврди горива и продукти од тврди горива по области. Вработени во рудниците за лигнит | Деловните субјекти за производство и преработка на тврди горива и продукти од тврди горива | претходна година           | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | PM"   |
| "12                                 | Годишен извештај за рафинериите и преработувачите на нафта и нафтени продукти.<br>Е-П-ТЕЧНИ<br>(од 2000 година)                    | Производство на нафта и нафтени продукти. Продажба на нафта и нафтени продукти по сектори.  | Деловните субјекти за производство и преработка на нафта и нафтени продукти.               | претходна година           | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | PM"   |
| "13                                 | Годишен извештај за дистрибутерите на природен гас<br>Е-Д-ГАС<br>(од 2000 година)  | Количество на природен гас. Увоз на природен гас. Должина на цевките за транспорт. Продажба по сектори  | Деловни субјекти за дистрибуција на природен гас.  | претходна година           | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | PM"   |
| "14                                 | Годишен извештај за деловните субјекти   | Распределба на енергентите во претпријатијата   | Деловни субјекти кои тргуваат со   | претходна година           | 30.06                          | 15.10                             | 31.10                              | PM"   |

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

|     |   |  |   |                  |       |       |       |     |
|-----|---|--|---|------------------|-------|-------|-------|-----|
|     | кти кои тргуваат со енергенти Е-ТРГ (од 2000 година)  | тието Набавка на енергентите, продажба по сектори  | енергенти   |                  |       |       |       |     |
| "15 | Годишен извештај за потрошувачката на енергентите и видовите енергии на деловниот субјект Е-ПОТ (од 2000 година)          | Распределба на енергентите и видовите енергии во претпријатието Набавка на енергии Продажба по сектори. Потрошувачка по намена | Деловните субјекти -потрошувачи на енергенти и видови енергии од индустрискиот и енергетскиот сектор                                | претходна година | 30 06 | 10 09 | 30 09 | III |
| "16 | Годишен извештај за обновливи извори на енергија сончева,биомаси, биогаз, индустриски отпад,градски смет (од 2000 година) | Производство, залихи, година на потрошувачка, продажба, загуби (количини и вредности)  | Деловни субјекти регистрирани во шумарството, прехранбената индустрија, деловни субјекти кои имаат производство на сончева енергија | претходна година | 30 06 | 15 10 | 31 10 | PM  |

Се дополнува со поддел "сводни аналитички истражувања" во кој се воведуваат 6 нови статистички истражувања кои гласат

|    |  |  |                     |                  |  |       |       |    |
|----|--|--|---------------------|------------------|--|-------|-------|----|
| "1 | Натурални енергетски биланси по видови енергенти во природна единична мерка (од 2000 година) |  | Документација од ЗС | претходна година |  | 25 10 | 31 10 | PM |
| "2 | Натурални енергетски биланси по видови енергенти во ( TJ, GWh, Tce) (од 2000 година)         |  | Документација од ЗС | претходна година |  | 25 10 | 31 10 | PM |

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување  |  |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кои податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика  | содржина   | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |
| "3                                  | Вкупен енергетски биланс на РМ ( ГЈ, GWh, Tce) (од 2000 година)                  |  | Документација од Заводот за статистика     | претходна година           |                                | 25 10                             | 31 10                              | РМ "  |
| "4                                  | Хармонизирани податоци (ON, EURO-STAI, OECD)                                     | Податоци за електрична енергија и топлина, јаглени тврди горива, нафта и нафтени деривати, природен гас, обновливи извори на енергија          |  | претходна година           |                                | 25 10                             | 31 10                              | РМ"   |
| "5                                  | Проценка на потрошувачката во домаќинствата по видови енергенти годишно, од 2000 | Процента количина на потрошувачка по видови енергенти во домаќинствата   | Од базите на податоци во ЗС                | претходна година           | 30 06                          | 25 10                             | 31 10                              | РМ"   |
| "6                                  | Воспоставување на серија на билансни податоци за 1994-1997 година                | Билансни податоци за електрична енергија, топлина, јаглени, тврди горива, нафта и нафтени деривати, природен гас, обновливи извори на енергија | Редовни статистички истражувања            | 1994, 1995, 1996, 1997.    |                                | 31 12                             | 31 03                              | РМ"   |

4. Во делот "Статистика на земјоделство" во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 7 ( рокови за обработка на податоците) бројот "27" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "22"  
Во статистичкото истражување со реден број 4 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "15 02", се заменуваат со броевите "10.03"

Во статистичкото истражување со реден број 6 во колоната 6 (рокови за давање на податоците) броевите "02.06" се заменуваат со броевите "31.05"

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "25.03" се заменуваат со броевите "25.10"

Во статистичкото истражување со реден број бр.11 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "15.12" се заменуваат со броевите "25.11"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "24.12." се заменуваат со зборовите "15.12 за претходни податоци" и се додаваат зборовите "15.02" (за објавување на дефинитивни резултати)"

Во статистичкото истражување со реден број 14 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "15.03 и 28.03" се заменуваат со зборовите "28.03 и 18.05"

Во статистичкото истражување со реден број 15 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) 1 зборовите "15.03 и 28.03" се заменуваат со зборовите "28.03 и 18.05"

Во статистичкото истражување со реден број 16 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "15.04" се заменуваат со броевите "10.05"

Статистичкото истражување со реден број 19 се брише.

5. Во делот "Статистика на водостопанство" во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30.04" се заменуваат со броевите "30.05"

Во статистичкото истражување со реден број 3 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30.04" се заменуваат со броевите "30.05"

Во статистичкото истражување со реден број 7 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30.05" се бришат

6. Во делот "Статистика на шумарство" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 8 (роковите за објавување на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "22"

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "28.03" се заменуваат со броевите "15.05"

Во статистичкото истражување со реден број 3 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "28.03" се заменуваат со броевите "15.05"

Во статистичкото истражување со реден број 4 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "28.03" се заменуваат со броевите "15.05"

Во статистичкото истражување со реден број 5 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "28.03" се заменуваат со броевите "15.05"

Во статистичкото истражување со реден број 6 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "28.03" се заменуваат со броевите "15.05"

7. Во делот "Пазарен информативен систем" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 5 (критичен момент период) зборот "три" се заменува со зборот "еден", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "истиот ден" се заменуваат со зборовите "еднаш неделно".

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 5 (критичен момент- период) зборот "два" се заменува со зборот "еден"

8. Во делот "Градежна, станбена статистика" во статистичкото истражување со реден број 5 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30.09." се заменуваат со броевите "31.08."

Во статистичкото истражување со реден број 6 во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "31 08 "

Во статистичкото истражување со реден број 7 во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "20 08 " се заменуваат со броевите "20.05 ", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "10 09 " се заменуваат со броевите "30 06 "

Во статистичкото истражување со реден број 8 во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "10 09 " се заменуваат со броевите "15.05.", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30 09 " се заменуваат со броевите "30 06 "

Во статистичкото истражување со реден број 11 во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "20 10" се заменува со бројот "05 09", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "15.11" се заменуваат со броевите "30 09"

Статистичкото истражување со реден број 12 се брише.

9. Во делот "Статистика на комунална дејност" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "01.09. " се заменуваат со броевите "30 06.", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "25 09." се заменуваат со броевите "15.07."

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "01 09 " се заменуваат со броевите "30.06.", а во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "25 09 " се заменуваат со броевите "15 07 "

Статистичкото истражување со реден број 3 се брише.

Статистичкото истражување со реден број 4 станува статистичкото истражување со реден број 3 и во колоната 2 (назив и периодика) броевите " (1-7) " се заменуваат со броевите " (1-5) "

Во колона 3(содржина), во третиот ред по зборот "опременост" текстот се брише

10 Во делот "Сообраќај и врски" во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22"

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22"

Во статистичкото истражување со реден број 4 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22"

Во статистичкото истражување со реден број 5 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22"

Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22"

Во статистичкото истражување со реден број 7 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "26" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "28" се заменува со бројот "22"

Статистичкото истражување со реден број 3 се брише.

Статистичките истражувања со реден број од "4, 5, 6 и 7 стануваат статистички истражувања со реден број 3, 4, 5 и 6"

Во статистичкото истражување со реден број 6 (стар број 7), текстот во колоните 2, 3, 4 и 5 се менува и гласи:

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

"Месечен поштенски извештај за промет ПП/М-11  
 Писмоносни, пакетни, телеграмски и телефонски услуги, платен промет за домашен и меѓународен сообраќај  
 Претпријатија за поштенски сообраќај  
 Број на работници.

По статистичкото истражување со реден број 6 (стар број 7) се додава ново статистичко истражување со реден број 7 кое гласи:

|    |  |   |  |                   |               |                  |                  |     |
|----|--|---|--|-------------------|---------------|------------------|------------------|-----|
| "7 | Месечен извештај за телекомуникациски промет | Број на телеграми, телеграфски, телефонски и мобил импулси<br>Број на работници | Претпријатија за телекомуникациски сообраќај | претходниот месец | 10 во месецот | до 20 во месецот | до 22 во месецот | РМ" |
|----|--|---|--|-------------------|---------------|------------------|------------------|-----|

Статистичкото истражување со реден број 11 во колоната 3 (содржина) во шестиот ред зборовите "набавка и потрошувачка на горива и мазива" се бришат.

Статистичкото истражување со реден број 12 се брише.

Во статистичкото истражување со реден број 18 во колоната 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи:

"Годишен извештај за поштенските средства и услугите ПП/Г-11", во колоната 3(содржина) зборот "ПТ" се заменува со зборот "поштенски во колоната 4 (извештајна единица која ги дава податоците) зборовите "на ПТ" се заменуваат со зборовите "за поштенски:"

Во статистичкото истражување со реден број 19 во колоната 2 (назив и периодика) зборовите "ПТК/Г-18" се заменуваат со зборовите "ТК/Г-11"

Во колона 3(содржина) текстот се менува и гласи:

"Број на телефонски и телеграфски апарати, број на телефонски централи, телефонски прегплатници, должина на кабловски ТГ линии Приходи и девизно работење и број на работници. "

Во колона 4 (извештајна единица која ги дава податоците) зборовите "на ПТК за своите единици" се заменуваат со зборовите "за телекомуникациски сообраќај",

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "25" се заменува со бројот "15"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборовите и " по општини" се бришат



Во статистичкото истражување со реден број 20 во колоната 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи:  
 "Годишен извештај на единиците на поштенската мрежа и услуги ППГ/18"

Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи:

"Број на отпремени писмоносни и пакетни пратки, телеграфски, телефонски услуги. Број на работници"

Во колона 4 (извештајна единица која ги дава податоците) пред зборот "јавни" се додаваат зборовите "Единиците", зборот "ПП" се заменува со зборот "поштенски"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "25.04." се заменуваат со броевите "15.05."

Статистичките истражувања со реден број "13-20" стануваат статистички истражувања со реден број "12-19"

По статистичкото истражување со реден број "19" (стар број 20) се додава ново статистичкото истражување со реден број "20" кое гласи

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

|     |   |   |   |                                     |       |       |     |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|-------|-------|-----|
| "20 | Годишен извештај на единиците на телекомуникациска мрежа ТК/Г 18. | Број на телеграфски и телефонски апарати, телефонски и мобилни претплатници | Единиците на јавните претпријатија за телекомуникациски сообраќај | Во текот на претходната 2000 година | 15 05 | 25 05 | PM" |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|-------|-------|-----|

Во подделот "нови статистички истражувања" статистичките истражувања со реден број 1 и 4 се бришат

Статистичкото истражување со реден број "3" се пренесува во делот "Сообраќај и врски" и добива реден број "23"

Во статистичкото истражување со реден број 5 во колона 2 (назив и периодика) се брише зборот "пилот" и се додаваат зборовите "Тримесечен, пробно во 1998 и 1999, редовно од 2000 година"

Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 2 (назив и периодика), бројот "1998" се заменува со бројот "2000".

Во колона 5 (критичен момент-период) бројот 1998 се брише, во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) бројот 1999 се брише

Во колона 8 (рокови за обработка на податоците) бројот "1999" се брише

11 Во делот "Статистика на внатрешна трговија" во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) и колоната 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "22"

Во статистичкото истражување со реден број 3 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "25" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "30" се заменува со бројот "22"

Во статистичкото истражување со реден број 4 во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "15" се заменува со бројот "25"

Во статистичкото истражување со реден број 5 во колона 6 (рокови за давање на податоците) бројот "15" се заменува со бројот "25"

Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 6 (рокови за давање на податоците) бројот "18" се заменува со бројот "30".

Во статистичкото истражување со реден број 8 во колона 2 (назив и периодика) зборовите тригодишно од "1999 и 2000" се заменуваат со зборовите "петгодишно од 2001 година".

Во колона 5 (критичен момент-период) броевите "15.05." се заменуваат со броевите "1 09".

Во колона 6 (рокови за давање на податоците) броевите "31.05." се заменуваат со броевите "15 09".

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "15.11." се заменуваат со зборовите "1 03 наредната година".

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "30.11." се заменуваат со зборовите "15 03 наредната година".

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "од 2000".

Во колона 5 (критичен момент-период) броевите "30.08." се заменуваат со броевите "30 09".

Во колона 6 (рокови за давање на податоците) броевите "30.09." се заменуваат со броевите "30 10".

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "15.03." се заменуваат со броевите "15 04".

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "20.03." се заменуваат со броевите "20 04".

Во подделот "пробни статистички истражувања" се додава ново статистичкото истражување со реден број 3 кое гласи:

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

|    |   |   |   |                 |                                     |                                      |                           |      |
|----|---|---|---|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|
| "3 | Месечен извештај за промет на моторни возила, пробно во 2001 година | Промет на патнички моторни возила во РМ | Трговски друштва, управите за приходи и др. за промет на моторни возила | претходен месец | 15-ти во месецот за претходен месец | еден месец по добивањето на податоци | еден месец по обработката | РМ " |
|----|---|---|---|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|

Во подделот "Надворешна трговија" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "А- по принцип на специјална трговија, Б- по принцип на општа трговија, од 2001 година".

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 2 (назив и периодика) бројот "1999" се заменува со бројот "2000", а зборовите "по усвојувањето на методологијата во 1998 година" се бришат.

12 Во делот "Угостителство и туризам" во статистичкото истражување со реден број 6 во колоната 2 (назив и периодика) броевите "1999, 2002" се заменуваат со броевите "1998, 2001" и во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "1999, 2002" се заменуваат со броевите "1998, 2001".

Во статистичкото истражување со реден број 7 во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "25" се заменува со бројот "20" и во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "31" се заменува со бројот "25".

Во статистичкото истражување со реден број 8 во колоната 2 (назив и периодика) бројот "2002" се заменува со бројот "2000", во колоната 7 (рокови за обработка на податоците) зборовите "6 месеци" се заменуваат со броевите "20 12" и во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "02.2001" се заменуваат со броевите "25.12."

Во статистичките истражувања со реден број 1, 4,5, 6, 7 и 8 во колоната 3 (содржина) се додаваат зборовите "целосен опфат"  
 Во статистичкото истражување со реден број 9 во колоната 2 (назив и периодика) бројот "1999" се заменува со бројот "2001" и во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "2000" се заменува со бројот "2002"

13. Во делот "Статистика на цени" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "намерен примерок" и во колоната 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) се додаваат зборовите "за оддели во 2000 год. редовно од 2001 само на РМ и по оддели"

Статистичкото истражување со реден број 2 се брише.

Во статистичките истражувања со реден број од 3-7 и 10 во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "по пат на примерок"

Во статистичкото истражување со реден број 8 во колоната 3 (содржина) се додаваат зборовите "во секторот земјоделство, лов и шумарство-целосен опфат"

Во колона 5 (критичен момент-период) бројот "15" се заменува со бројот "25"

Во колона 6 (рокови за давање на податоците) броевите "15.01." се преместуваат под броевите "15 10 "

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "20 02." се преместуваат под броевите "20 11 "

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "25.02." се преместуваат под броевите "25 11 "

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "од 2000"

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) пред зборовите "јуни,декември" се додава бројот "15"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборот "октомври" се заменува со зборовите "30 јуни", а пред зборот "декември" се додава бројот "30"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) се додаваат зборовите "РМ"

Во статистичкото истражување со реден број 10 во колоната 3(содржина) се додаваат зборовите "по пат на примерок" и во колоната 4 (извештајна единица која ги дава податоците) се додаваат зборовите "од базите на податоци на ЗС"

14. Во делот "Краткорочни економски показатели 1998-2002" во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "пробно од април 2000, редовно од 2001 година"

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите " (квартално), пробно од 2001, редовно од 2002 година"

Во колона 5 (критичен момент) зборот "квартално" се заменува со зборот "изминатиот квартал"

Во колона 6 (рокови за давање на податоците) зборовите "до 10 во месецот" се заменуваат со зборовите "до 10 во месецот по изминатиот квартал"

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) зборовите "25 во месецот" се заменуваат со зборовите "25 во месецот по изминатиот квартал"

Во колона-8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "крај на тековниот месец" се заменуваат со зборовите "крај на месецот по изминување на кварталот"

Во статистичките истражувања со реден број 3 и 4 се спроведуваат истите измени и дополнувања како во статистичкото истражување со реден број 2.

Во подделот "Аналитички истражувања 1998-2002", во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2(назив и периодика) бројот "1998" се заменува со бројот "2001"

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 2 (назив и периодика) бројот "1998" се заменува со бројот "2002", во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "25 тековниот месец" се заменуваат со зборовите "25 во месецот по изминување на кварталот"

Во статистичките истражувања со реден број 3 и 4 во колоната 2 (назив и периодика) зборовите "1998 месечно" се заменуваат со зборовите "2002 квартално", во колоната 5 (критичен момент) зборот "месечно" се заменува со зборот "квартално"

15. Во делот “Европската програма за споредба” во статистичкото истражување со реден број 1, во колона 2 (назив и периодика) зборовите “учество на Република Македонија во споредбата под координација на Австрискиот завод за статистика” се бришат.

Во колоната 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите “од страна на Австрискиот завод за статистика” се бришат.

Во подделот “Аналитички истражувања” во статистичкото истражување со реден број 1 во колоната 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи:

“Пресметка на реалниот бруто домашен производ и неговите трошочни агрегати според паритетот на куповната моќ” (ПКИП) (тригодишно 1999,2002 година)

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите “од страна на Австрискиот завод за статистика” се бришат.

16. Во делот “Систем за национални сметки” се менуваат следните статистички истражувања

Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 3 (содржина) во петтиот ред зборот “вработени” се брише.

Колоната 8 (рокови за објавување на податоците) и колоната 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) се бришат.

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колоната 3 (содржина) текстот се менува и гласи:

“Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност, средства на вработените, амортизација и доход на индивидуалните сопственици”

Колоната 8 (рокови за објавување на податоците) и колоната 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) се бришат.

Во статистичкото истражување со реден број 3 во колоната 3 (содржина) текстот се менува и гласи:

“Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност, средства на вработените, амортизација и доход на индивидуалните сопственици”

Колоната 8 (рокови за објавување на податоците) и колоната 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) се бришат.

Во статистичките истражувања со реден број 4, 5, 6 и 7 текстот во колона 8 (рокови за објавување на податоците) и во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) се брише.

Во статистичко истражување со реден број 8 во колоната 4 (извештајна единица која ги дава податоците) зборовите “трговци поединци” се бришат.

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот “31” се заменува со бројот “15”

Во статистичкото истражување со реден број 9 се менува текстот во колоните 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 и гласи:

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Имен момент период | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                    | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |

“Годишен извештај за странските директни вложувања и другите облици на Број на договори, предмети и реализација на соработките, вредност на договори и претпријатија, трговци поединци, и трговски друштва

15-30 04

01 05-30 09

01 10 претходни  
30 11 дефинитивниОбласт РМ,  
по земји, по  
по доход

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

меѓународна економска соработка” и извршените (приватни фирми), меѓусебни испораки, Народна банка, странски вложувања, Царинска управа и инвестициони работи Македонска берза во земјата и странство на долготочни и долгорочна производна хартии од вредност на кооперација

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колона 8 (рокови за објавување на податоци), текстот се заменува со зборовите 15 12 „дефинитивни резултати“

Во статистичкото истражување со реден број 10 во колоната 3 (содржина) во третиот ред зборот “дејност” се брише

Во колона 6 (рокови за давање на податоците) текстот се заменува со зборовите “15 05-30 05 во тековната година”

Во колона 7 (рокови за обработка на податоци), текстот се заменува со зборовите “30 08 во тековната година”

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), текстот се заменува со зборовите “30 09 во тековната година”

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат), текстот се заменува со зборовите “општина и РМ”

Во подделот “Аналитички истражувања во системот на националните сметки”, се менуваат следните статистичките истражувања :

Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи

“ Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност”

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) и колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи

“ Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност”

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) и колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише.

Во статистичкото истражување со реден број 3 во колоната 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи

“ Годишна пресметка на Бруто домашен производ според произведен метод по тековни цени на Република Македонија - организационен принцип “

Во колона 3 (содржина) зборовите “вредност на бруто “ се заменуваат со зборовите “Бруто вредност на производството” зборовите во третиот ред “според НКД“ се бришат.

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци); броевите “01.10. “ се заменуваат со броевите “30 11” .

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборовите “гранка и облик на сопственост” се бришат

Во статистичкото истражување со реден број 4 во колоната 2 (назив и периодика) по зборот производ во вториот ред се додаваат зборовите “според произведен метод”

Во колона 3 (содржина ) зборовите “вредност на бруто “ се заменуваат со зборовите “Бруто вредност на производството“ зборовите во третиот ред “според НКД“ се бришат.

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), броевите “01.10.“ се заменуваат со броевите “30.11“

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се заменува со зборовите “Област, на ниво на РМ“  
Во статистичкото истражување со реден број 5 во колона 2 (назив и периодика) по зборот “средства“, текстот се заменува со зборовите “на трговци поединци“

Во колона 7 (рокови за обработка на податоци), бројот “10“ се заменува со “09“, а текстот по него се брише

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат ) текстот се брише.

Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи

“Годишна пресметка на инвестиции во основни средства на правни субјекти што не се опфатени со ИНВ-01 трговски друштва “

Во колона 7 (рокови за обработка на податоци), зборовите “15.05.-30.06. за “се заменуваат со зборовите “ 1.09-15.09 во“

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 7 во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи

“ Бруто вредност на производството, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност “

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 8 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише.

Во статистичкото истражување со реден број 9 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 10 во колона 2 (назив периодика) зборот “годишно “ се брише, а по зборот “истражување“ се додаваат зборовите “од 2001 година“

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 11 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 12 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 13 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 14 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише.

Во статистичкото истражување со реден број 15 во колона 3 (содржина), зборовите “ потрошувачка на фиксен капитал“ се заменуваат со зборот “амортизација“

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише.

Во статистичкото истражување со реден број 16 во колона 8 (рокови за објавување на податоци) текстот се брише.

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише.

По статистичкото истражување со реден број 16 се додава ново статистичко истражување со реден број 17 кое гласи:

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период- | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                           | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                         | 6                              | 7                                 | 8                                  |   |

"17 Интегрирани економски сметки на Република Македонија (годишно) - Сет на сметки од "Тековните сметки" и "Смек и акумулација" - Завод за статистика-база на податоците - претходна година за претходна година

Во статистичкото истражување со реден број 18 (стар број 17) во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "од 2001 година", а во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 19 (стар број 18) во колона 2 (назив и периодика) бројот "1999" се заменува со бројот "2001", а во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 20 (стар број 19) во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "од 2001 година", а во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 21 (стар број 20) во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи

"Пресметка на БДП според расходниот метод по тековни цени (годишно истражување)"

Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи:

"Лична потрошувачка, јавна потрошувачка, инвестиции во основни средства, извоз и увоз на стоки и услуги"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), зборовите "крај на" се заменуваат со зборовите "30.11 во тековната година"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот по "PM" се брише

Во статистичкото истражување со реден број 22 (стар број 21) во колона 2 (назив и периодика) зборовите "реализација од 1999 година" се бришат, а во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се брише

Во статистичкото истражување со реден број 23 (стар број 22) во колона 2 (назив и периодика) зборовите "чиста вредност" се заменуваат со зборовите "според производниот метод"

Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи.

"Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка и додадена вредност"

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "30.11" се заменуваат со зборовите "15.10 за тековната година"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), зборовите "крај на годината" се заменуваат со зборовите "ноември, тековната година"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат), зборовите "и по облик на сопственост" се бришат

Во статистичкото истражување со реден број 24 (стар број 23) во колона 2 (назив и периодика) се менува текстот и гласи

"Годишна пресметка на Бруто домашниот производ по постојани цени на Република Македонија - според расходниот метод"

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) броевите "30.11" се заменува со зборовите "15.10 за тековната година"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоци), зборовите "крај на годината" се заменуваат со "ноември, тековната година"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) по зборот "PM" зборовите "по област и по облик на сопственост" се бришат.

Во статистичкото истражување со реден број 25 (стар број 24) во колона 2 (назив и периодика) по зборот "Македонија" се додаваат зборовите "според производниот метод", а броевите "1998, 1999" се заменуваат со броевите "2000, 2001"

Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи :

Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност, средства на вработените, деловен вишок, пресметка на бруто рентите и услугите од финансиско посредување мерени на индиректен начин"

Во колона 5 (критичен момент- период) зборовите "претходна година" се заменуваат со зборовите "претходен квартал"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат), зборовите "и по облик на сопственост" се бришат

Во статистичкото истражување со реден број 26 (стар број 25) во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи

Квартална пресметка на Бруто домашниот производ по тековни цени на Република Македонија - според расходниот метод пробно во 2001 година, редовно од 2002 година"

Во колона 5 (критичен момент- период) зборовите "претходна година" се заменуваат со зборовите "претходен квартал"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат), зборовите "по област и по облик на сопственост" се бришат.

Во статистичкото истражување со реден број 27 (стар број 26) во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи

"Квартална пресметка на Бруто домашниот производ по постојани цени на Република Македонија - според производниот метод, (пробно од 1999 година, редовно од 2002 година),

Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи :

"Бруто вредност на производство, меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност, средства на вработените, деловен вишок, пресметка на бруто рентите и услугите од финансиско посредување мерени на индиректен начин"

Во колона 5 (критичен момент- период) зборовите "претходна година" се заменуваат со зборовите "претходен квартал".

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат), зборовите "и по облик на сопственост" се бришат

Во статистичкото истражување со реден број 28 (стар број 27) во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи.

"Квартална пресметка на Бруто домашниот производ по постојани цени на Република Македонија според расходниот метод", (пробно од 2001 година, редовно од 2002 година)

Во колона 5 (критичен момент- период) зборовите "претходна година" се заменуваат со зборовите "претходен квартал"

Во статистичкото истражување со реден број 29 (стар број 28) во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи

"Изработка на табелата на понуда и употреба по гранки и производи (годишно истражување) "

Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи :

"Матричен приказ на производството, увозот, меѓуфазната потрошувачка, извозот, личната потрошувачка, јавната потрошувачка, инвестиции во основни средства и пораст на залихите"

Во колона 5 (критичен момент - период) зборовите "секоја втора година" се заменуваат со зборовите "претходна година"

Во колона 6 (рокови за давање на податоците) текстот се брише.

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) текстот се менува и гласи : " 15 09. во тековната година "

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) текстот се менува и гласи : "декември во тековната година"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборовите според НКД и производи се бришат

Во статистичкото истражување со реден број 30 (стар број 29) во колона 2 (назив и периодика) бројот "1999" се заменува со бројот "2002"

Во колона 6 (рокови за давање на податоците) текстот се брише

Во колона 7 (рокови за обработка на податоците) бројот "36" се заменува со бројот "20"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) текстот се менува и гласи :

"24 месеци после годината за која се однесуваат пресметките, декември во тековната година"



Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборовите "според НКД" се бришат  
Во статистичкото истражување со реден број 31 (стар број 30) во колона 2 (назив и периодика) бројот "2000" се заменува со бројот "2002"

Во статистичкото истражување со реден број 32 (стар број 31) во колона 7 (рокови за обработка на податоците) зборовите "15.11" се заменува со зборовите "15.10.тековна година"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "крај на" се заменуваат со зборовите "01.11"

Статистичкото истражување со реден број 33 (стар број 32) се брише

17. Во делот "Попис на населението, домаќинствата, станозите", во статистичкото истражување со реден број 1 се менуваат податоците во следните колони:

Во колона 2 (назив и периодика) бројот "1999" се заменува со бројот "2000"

Во колона 5 (критичен момент-период) бројот "1999" се заменува со бројот "2000"

Во колона 6 (рокови за давање на податоците) бројот "1999" се заменува со бројот "2000"

18. Во делот "Статистика на население" во статистичкото истражување со реден број 1 се менуваат податоците во следните колони

Во колона 5(критичен момент-период) зборот "претходна" се заменува со зборот "тековна"

Во колона 7(рокови за обработка на податоците) зборовите "за претходната" се заменуваат со зборот "наредната"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "30.06." се заменуваат со текстот

"45 дена по завршување на кварталот за претходни резултати, 15.05. за конечни резултати"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) текстот се менува и гласи:

"РМ и по општини за претходни резултати; РМ, по општини и градови, за конечни резултати"

Во статистичките истражувања со реден број 2, 4 и 5 се вршат истите измени и дополнувања како во статистичкото истражување со реден број 1.

Статистичкото истражување со реден број 3 се брише

Статистичките истражувања со реден број 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат статистички истражувања со реден број 3, 4, 5, 6, 7 и 8

Во статистичкото истражување со реден број 5 (стар број 6) во колоната 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "за бази на податоци"

Во статистичкото истражување со реден број 6 (стар број 7) се менуваат податоците во следните колони:

Во колона 5(критичен момент-период) зборот "претходна" се заменува со зборот "тековна"

Во колона 7(рокови за обработка на податоците) се додаваат зборовите "наредната година"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) се додаваат зборовите "наредната година"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "градови" се брише

Во статистичкото истражување со реден број 7 (стар број 8) се менуваат податоците во следните колони:

Во колона 5(критичен момент-период), зборовите "31.12.секоја година" се заменуваат со зборовите "тековна година"

Во колона 7(рокови за обработка на податоците) се додаваат зборовите "наредната година"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) се додаваат зборовите "наредната година"

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "градови" се брише

Во статистичкото истражување со реден број 8 (стар број 9) се менуваат податоците во следните колони:

Во колона 5 (критичен момент-период) зборот "претходна" се заменува со зборот "тековна"

Во колона 7(рокови за обработка на податоците) се додаваат зборовите "наредната година"

Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) се додаваат зборовите "наредната година"

19. Во делот "Работна сила" се менуваат податоците во следните статистички истражувања
- Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "примсрок(намерен)
  - Во колона 3 (содржина) се додаваат зборовите "паралелно по ЕКД и НАЦЕ (пробно од 2000), редовно од 2001"
  - Во колона 4 ( извештајна единица која ги дава податоците) во вториот ред по зборот "друштва" се додаваат зборовите "државни органи, јавни претпријатија"
  - Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) бројот "20" се заменува со бројот "24"
  - Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 2 (назив и периодика), се додаваат зборовите "2001,2002"
  - Во колона 4 ( извештајна единица која ги дава податоците) се додаваат зборовите "Министерство за финансии"
  - Во статистичкото истражување со реден број 3 во колоната 4 ( извештајна единица која ги дава податоците) зборовите "на територијата на РМ" се бришат.
  - Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "19.09. и 15.03." се заменуваат со зборовите "19.08. и 15.02."
  - Во статистичкото истражување со реден број 4 во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "примерок(случаен) заклучно со 2001"
  - Во колона 7( рокови за обработка на податоците) бројот "1997" се брише.
  - Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "октомври 1997" се заменуваат со зборот "септември"
  - Во статистичкото истражување со реден број 5 во колона 2 (назив и периодика), бројот "1999" се заменува со бројот "2002" и се додаваат зборовите "случаен примерок".
  - Во статистичкото истражување со реден број 6 во колона 2 (назив и периодика), бројот "1998" се заменува со бројот "1999"
  - Во колона 4 ( извештајна единица која ги дава податоците) бројот "10" се заменува со бројот "20"
  - Во статистичкото истражување со реден број 7 во колона 2 (назив и периодика), бројот "1999" се брише.
  - Во колона 7(рокови за обработка на податоците) зборовите "од 1999" се бришат
  - Статистичкото истражување со реден број 8 се брише.
  - Во статистичкото истражување со реден број 10 бројот "1998" се заменува со бројот "2000"
  - Во колона 4 (извештајна единица која ги дава податоците) бројот "200" се заменува со бројот "100"
  - Во колона 5 (критичен момент-период) зборовите "II полугодие" се заменуваат со зборот "октомври"
  - Во колона 6 ( рокови за давање на податоците) зборовите "крај на годината" се заменуваат со зборот "ноември"
  - Во статистичкото истражување со реден број 11 во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "од 2002"
  - Во колона 8 (рокови за објавување на податоците) зборовите "април 2000" се заменуваат со зборовите "2 месеци по обработката на секој квартал"
  - Статистичките истражувања со реден број 9, 10 и 11 стануваат статистичките истражувања со реден број 8, 9 и 10
  - Статистичките истражувања со реден број 12, 13, 14 и 15 се бришат.
  - Во подделот "аналитички истражувања" статистичкото истражување со реден број 1 се брише
  - Статистичкото истражување со реден број 2 станува статистичко истражување со реден број 1

20. Во делот "Статистика на образование" се менуваат податоците во следните статистички истражувања и гласат

- Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 3 (содржина) зборовите "ученици според државјанство" во 7-от и 8-от ред, и зборовите " и државјанство" во 15 -ти и 17- ти ред се бришат.
- Во статистичките истражувања со реден број 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10, во редовите каде што се среќава зборот "држвјанство", "и државјанство и "и според државјанство" се бришат.
- Во статистичкото истражување со реден број 7 во колона 3 (содржина), целиот текст се заменува со текстот

“ Училишта според видот на училиштата, според развиеноста на училиштата, паралелки по одделенија, ученици по пол и повторувачи по одделенија, превоз и интернатско сместување. Ученици по одделенија и изјаснувањето за национална припадност, ученици според изучување на задолжителен странски јазик и факултативен, ученици по одделенија, пол и години на старост. Наставен персонал според видот на работниот однос, степен на стручна подготовка, фонд на часови, наставници според години на старост, како и стручни работници според степенот на стручната подготовка и изјаснувањето според национална припадност.”  
Во статистичкото истражување со реден број 11 во колона 3 (содржина), зборовите “степен на наставата” се заменуваат со зборот “образование”.

Во подделот “парламентарни, претседателски и локални избори” се менуваат податоците во следните статистички истражувања и гласат:

Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 2 (назив и периодика) зборовите “ИД-1, ИД-2, ИД-1П, ИД-2П,” се заменуваат со зборовите “ПИ-1”

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 2 (назив и периодика) зборовите “ЛИ-ЛК1, ЛИ-ЛК2, ЛИ-ЛК3, ЛК-ИГ4, ЛИ-ИГ5 ” се заменуваат со зборот “ЛИ”

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите “ПИ-2”

21. Во делот “научноистражувачката и истражувачко - развојна дејност” називот се менува и гласи: “Статистика на научно и истражувачко-развојна дејност”

Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 2 (назив и периодика) текстот се менува и гласи:

“ Статистичко истражување за научно и истражувачко-развојна дејност ( НИРО) годишно”

Во колона 3 (содржина), целиот текст се заменува со текстот: “ Вид на истражувачката организација, научна област, година на регистрација во Министерството за наука, сектор за извршување; вработени(со полно работно време и покусо од полното работно време- Еквивалент на истражувачи со полно работно време - ФТЕ); надворешни соработници, вработени според пол, степен на школска подготовка, години на старост, завршена школа, движење на научните работници, работници според изјаснувањето за национална припадност, државјанство, истражувачки трудови и проекти (завршени и во тек) според начател и научна гранка, пронајдоци и патенти според научна гранка, структура на приходите и трошоците, финансиски ефекти на трудовите и проекти според научна гранка и цел на истражувањето “

Во колона 4 (извештајна единица која ги дава податоците), зборовите “научноистражувачки организации ” се заменуваат со зборовите “ јавни научни установи”

Се воведуваат две нови статистички истражувања со реден број 3 и 4 и гласат:

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

|              |  |  |  |                  |       |      |       |    |
|--------------|--|--|--|------------------|-------|------|-------|----|
| “3.<br>к 73. | Иновациска дејност во индустријата (ИНОВ-П)-п. об- | вработени, вкупен приход, инвестиции, иновациски п. произв. и, рез. л- | претпријатија од областа на индустријата | период 1998-2000 | 25.03 | 2 06 | 15 06 | РМ |
|--------------|--|--|--|------------------|-------|------|-------|----|

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

но во 2001

тати од иновациска дејност, трансфер на технологија, пронајдоци и патенти, вложени средства во иновациска дејност, трошоци во иновациска дејност, приходи и друго.

|                         |   |   |  |                  |       |      |       |     |
|-------------------------|---|---|--|------------------|-------|------|-------|-----|
| "4. к.73.10 пробно-2001 | Иновациска дејност во услужни дејности (ИНОВ-У) | Вработени, вкупен приход, инвестиции, трансфер на технологија, пронајдоци и патенти, трошоци за иновациска дејност, проекти, структура на приходот за покривање на трошоците за иновациска дејност и друго. | Претпријатија од областа на услужни дејности | период 1998-2000 | 25.03 | 2 06 | 15 06 | РМ" |
|-------------------------|---|---|--|------------------|-------|------|-------|-----|

22. Во делот "Статистика на информации" во статистичкото истражување со реден број 5 во колоната 3 (содржина), на крајот на текстот се додаваат зборовите "вкупно прѢдадени примероци и приход"  
Во статистичките истражувања со реден број 6 и 7 во колоната 3 (содржина) зборовите " и државјанство" се бришат

23. Во делот статистика на "Култура и уметноста" во статистичките истражувања со реден број 5, 6, 7, 11 во колоната 3 (содржина) зборовите " и државјанство" се бришат.  
Во статистичките истражувања со реден број 12, 13, 14, 15, 16 и 17 во колоната 3 (содржина) зборот " државјанство" се брише.  
Во статистичко истражување со реден број 18 во колоната 2 (назив и периодика) зборовите "основни организации" се заменуваат со зборот "здруженија", во колоната 3 (содржина) по зборот "групи" се додава зборот "пол", а по зборот "возраст" се додаваат зборовите "национална припадност"  
Во статистичките истражувања со реден број 19 и 20 во колоната 3 (содржина) по зборот "возраст" се додаваат зборовите "национална пр..п-дн-ст"

24. Во делот "Статистика на општествена заштита на децата и младите и социјална заштита" називот се менува и гласи "Статистика за социјална заштита на деца, млади и возрасни"

Во статистичките истражувања со реден број 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 во колоната (3 содржина) по зборовите "национална припадност" зборовите "и државјанство" се бришат.

Во статистичко истражување со реден број 2 во колона 8 (рокови за објавување на податоците) броевите "05 02" и во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "PM" се брише.

Подделот "нови статистички истражувања" се брише.

25. Во делот "Статистика на судство и криминалитет" се менуваат податоците во следните стагистички истражувања и гласат

Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 3 (содржина) по зборовите "дата на раѓање" се додава зборот "пол"

Во статистичкото истражување со реден број 2 во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи:

"Обвинето полнолетно лице, дата на раѓање, пол, место на раѓање, место на постојано живеење, занимање на лицето, положба во занимањето, облик на сопственост на претпријатието, изјаснување за национална припадност, брачна состојба, школска подготовка, број на лица во извршувањето на кривичното дело, соучесништво, поранешни осуди, траење на притворот, кривично дело, имотно оштетување, материјална штета, дали кривичното дело останало во обид, време на извршување на кривичното дело, место на извршување на кривичното дело, кривични дела во стек, кој ја поднел кривичната пријава, како е поднесена пријавата, вид на одлуката и причини. постапката е запрена или обвинението е отфрлено, ослободен од обвинение, обвинението е одбиено, изречена мерка за безбедност без изречување на казна прогласен виновен, отстапување на странска држава, начин на донесување на одлуката на судот, изречена главна казна, ублажена казна, условни казни, дали со условната казна осуда е одредена посебна мерка или обврска, споредна казна, мерка за безбедност, дали е пленета имотна корист и траење на постапката."

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "општини" се брише

Во статистичкото истражување со реден број 3 во колона 3 (содржина) по зборовите "дата на раѓање" се додава зборот "пол".

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "општини" се брише

Во статистичкото истражување со реден број 4 во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи:

"Обвинето малолетно лице, дата на раѓање, пол, место на раѓање, место на постојано живеење, занимање на лицето, положба во занимањето, облик на сопственост на претпријатието, изјаснување за национална припадност, брачна состојба, највисока завршена школа, училиште-школа која лицето сега ја посетува, број на лица во извршувањето на кривичното дело, соучесништво, поранешни осуди, траење на притворот, кривично дело, имотно оштетување, материјална штета, дали кривичното дело останало во обид, време на извршување на кривичното дело, место на извршување на кривичното дело, кривични дела во стек, кој ја поднел кривичната пријава, како е поднесена пријавата, вид на одлуката и причини: постапката е запрена пред советот, изречена мерка за безбедност без изречување на казна, изречен малолетнички затвор-воспитна мерка, дали е пленета имотната корист, податоци за семејните прилики на малолетникот, занимање на родителите и траење на постапката."

Во колона 9 (ниво на кое податоците задолжително се објавуваат) зборот "општини" се брише.

Статистичките истражувања со реден број 5 и 6 се бришат.

26. Во делот "Деловни субјекти во земјата" се менуваат податоците во следните статистички истражувања и гласат:

Во статистичкото истражување со реден број 1 во колона 2 (назив и периодика) се додаваат зборовите "и годишно" и во колона 3 (содржина) зборот "новоосновани" се брише, а по зборот "сопственост" се додаваат зборовите "и промени, од II полугодие на 2000 и по ЕКД и по НКД, а од 2001 само по НКД".

Статистичкото истражување со реден број 2 се брише.

По статистичкото истражување со реден број 1 се додава ново статистичкото истражување со реден број 2 кое гласи.

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

|    |  |  |  |       |       |       |                        |     |
|----|--|--|--|-------|-------|-------|------------------------|-----|
| "2 | Проект за демографија на мали и средни претпријати (годишно од 1999) | Идентификација на деловни субјекти, правна форма, тековни состојби и услови за почеток и развој на деловните субјекти (избран примерок од 2000 деловни субјекти) | Деловните субјекти со исклучок на деловните субјекти во областа на земјоделството и јавната администрација | 01.09 | 25.10 | 16.12 | април наредната година | PM" |
|----|--|--|--|-------|-------|-------|------------------------|-----|

27. Во делот "Регистар на организациони единици" се менува називот и гласи:

"Евиденција за деловни субјекти"

Статистичкото истражување со реден број 1 се менува и гласи:

|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| "Евиденција на деловни субјекти<br>А- за деловните субјекти | Назив на субјектот, (целосен, скратен), седиште на субјектот (земја и куќен број, населено место), форма на сопственост, потекло на капиталот, вид на организациониот облик, податоци за основачот и неговиот директор, дата и регистарски број доделен од соодветниот орган кој го регистрира, регистриран надворешно трговски промет и претежна дејност на субјектот ( по ЕКД и НКД за сите до крај на 2000, по НКД за сите од 2001) | Судовите, законски основ, Министерство за наука | тековно водење |
|---|--|---|----------------|

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период - | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                            | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                          | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

Б-за претставништва на странски фирми

Назив на субјектот, (целосен, скратен), седиште на субјектот (земја и куќен број, населено место), форма на сопственост, потекло на капиталот, вид на организациониот облик, податоци за основачот и неговиот директор, дата и регистарски број доделен од соодветниот орган кој го регистрира, регистриран надворешно трговски промет и претежна дејност на субјектот ( по ЕКД и и НКД за сите до крај на 2000, по НКД за сите од 2001)

Министерство за трговија

тековно водење

По статистичкото истражување со реден број 1 се додава ново статистичкото истражување со реден број 2 кое гласи

"2 Статистички деловен регистар, водење тековно од 2000, (ажурирање еднаш годишно)

Назив на субјектот (целосен, скратен), седиште на субјектот (земја и куќен број, населено место), форма на сопственост, потекло на капиталот, вид на организациониот облик, податоци за основачот и неговиот директор, дата и регистарски број доделен

тековно водење

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент период | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                        | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                      | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

од соодветниот орган, кој го регистрира, регистриран надворешно трговски промет и претежна дејност на субјектот ( по ЕКД и НКД за сите до крај на 2000, по НКД за сите од 2001

- за лица што вршат дејност со личен труд ( само активни занаетчи)

Назив на субјектот (целосен, скратен), седиште на субјектот (земја и куќен број, населено место), форма на сопственост, потекло на капиталот, вид на организациониот облик, податоци за основачот и неговиот директор, дата и регистарски број доделен од соодветниот орган кој го регистрира, регистриран надворешно трговски промет и претежна дејност на субјектот ( по ЕКД и НКД за сите до крај на 2000, по НКД за сите од 2001

Евиденциите од ЗС за деловните субјекти, ЗПП, М. за финансии, статистичките истражувања од ЗС, други административни регистри и евиденции

тековно водсење

28. Во делот "Единствен регистар на населението" во статистичкото истражување со реден 1 во колона 2 (назив и периодика) на крајот на текстот се додаваат зборовите "(тековно) до крај на 2001"  
Во колона 3 (содржина) текстот се менува и гласи:



"Тековно ажурирање со промените за основни податоци што се водат во регистарот со податоците за раѓања, умирања по ЕМБГ, склучени и разведени бракови, промени на адреси, миграции (внатрешни и надворешни) и други промени "

Во колона 4 ( извештајна единица која ги дава податоците) по зборот "внатрешни" се додаваат зборовите "М за правда"  
По статистичкото истражување со реден број 1 се додава ново статистичкото истражување со реден број 2 кое гласи

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период | Рокови                         |                                   |                                    | Ниво на кое податоците задолжително се објавуваат |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | извештајна единица која ги дава податоците |                          | рокови за давање на податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |   |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                        | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9   |

|    |  |   |  |         |
|----|--|---|--|---------|
| "2 | Статистички регистар на население, пробно од 2000, редовно од 2001 | ЕМБГ, витални податоци( раѓање, умирање, брачна состојба, образование, внатрешни и надворешни миграции, домаќинството на кое припаѓа, национална припадност | МВР, М. за правда, пописи на население, статистички истражувања во ЗС, адреса вања во ЗС, адреса ("де јуре" и "де факто"), занимање, образование и други регистри и евиденции во земјата | тековно |
|----|--|---|--|---------|

29. Во делот на "Заводот за платен промет" во статистичкото истражување РИС - Регистар на иматели на сметки во колоната 1 - реден број, се дополнува бројот "25"

По статистичкото истражување реден број 25 се додава ново статистичко истражување со реден број 26 кое гласи

|     |  |   |   |   |  |                               |                                   |
|-----|--|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| "26 | Извештај за статистичка анализа на извршените уписи во Заложен регистар на подвижни предмети и права | Вкупен број на залогодавачи(како и нивни називи, ЕДБ односно ЕМБГ),вкупен број на залогопримачи (како и нивни називи ЕДБ односно ЕМБГ) , вкупна вредност на залогот, вкупен број на извршените уписи во заложен регистар, вкупен број на извршените промени како и вкупен број на | Одделение за Заложен регистар во Централата на Заводот за платен промет во Скопје | Во моментот на поднесувањето на образецот | Секојдневно, по барање на заинтересирани лица/субјекти | Секојдневно (ажурно) (ажурно) | Индивидуално за секој подносител" |
|-----|--|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|

| Реден број и шифра на истражувањето | Податоци за статистичкото истражување |          |  | Критичен момент - период | Рокови               |                                   |                                    | Цело на податокот - задолжително |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                     | назив и периодика                     | содржина | вештајна единица која ги дава податоците |                          | рокови за податоците | рокови за обработка на податоците | рокови за објавување на податоците |                                  |
| 1                                   | 2                                     | 3        | 4  | 5                        | 6                    | 7                                 | 8                                  | 9                                |

издадени информации  
од Заложен регистар

30 Во делот на "Народна банка" во статистичките истражувања со реден број 12, 13, и 14 текотот во делот на (рокови на податоците) се брише

По статистичкото истражување реден број 19 се додава ново статистичко истражување со реден број 20 кое гласи:

|    |   |   |                       |   |
|----|---|---|-----------------------|---|
| 20 | Дневен извештај од пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност | Податоци за извршените трансакции на Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност | Пазар на пари до НБРМ | Дневно, до 15 00 часот за тековниот ден |
|----|---|---|-----------------------|---|

#### Член 2

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија"

Бр. 23-346/1  
8 февруари 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

256.

Врз основа на член 27 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/92 и 30/95), министерот за одбрана донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ВОЈНИЦИ ПО ДОГОВОР

#### Член 1

Со овој правилник се утврдуваат начинот и постапката за пополнување на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), со војници по договор и извршувањето на должност војник по договор.

#### Член 2

За потребите на Армијата се врши пополнување на постојаниот состав на Армијата со војници по договор во согласност со актот за организација и формација на Армијата.

#### Член 3

Пополнувањето на постојаниот состав на армијата се врши со војници по договор примени по пат на јавен оглас кои ги исполнуваат општите услови утврдени со закон и посебните услови утврдени со општиот акт за систематизација и организација на работите и задачите во армијата.

По исклучок од став 1 на овој член, пополнувањето на постојаниот состав на армијата во единиците за специјална намена се врши со војници по договор примени без јавен оглас во согласност со одредбите од Законот за органите на управата.

#### Член 4

При утврдувањето на здравствената способност на кандидатите за војници по договор се применуваат прописите за оценка на здравствената способност на воените старешини на служба во армијата.

При утврдувањето на психофизичката способност на кандидатите за војници по договор се применуваат прописите за оценка на психофизичката подготвеност на питомците на Воена академија.

По исклучок од став 2 на овој член, психофизичката способност на кандидатите за војници по договор за единиците за специјална намена се утврдува согласно актот за селекција и избор на кандидати за вршење на должности во единиците за специјална намена на армијата.

#### Член 5

Постапката за прием на војници по договор се спроведува од петчлена комисија во чиј состав е определен воен старешина од родот односно службата за која се врши прием на војници по договор.

Комисијата од став 1 на овој член предлага листа на кандидати кои ги исполнуваат условите по огласот за прием на војници по договор која се доставува до министерот за одбрана заради одлучување за изборот на војници по договор.

#### Член 6

Со избраните лица за вршење должност војник по договор, Министерството за одбрана склучува договор за засновање работен однос.

Со договорот од став 1 на овој член се определува местото и должноста што ќе ја извршува војникот по договор, времетраењето на вршењето на должноста, начинот на извршување на должноста, должината на работното време и обврските за времетраењето на ра-

ботното време, редот и дисциплината, преместувањето на друго место, должината на годишниот одмор, отсуствата и платата и надоместоците на платата.

#### Член 7

Униформата за војниците по договор бесплатно е обезбедена од Министерството за одбрана.

#### Член 8

На војниците по договор соодветно се применуваат општите прописи за правата, обврските и одговорностите кои се однесуваат на работниците во органите на државната управа, доколку со овој правилник не е поинаку определено.

#### Член 9

Војниците по договор во единиците за специјална намена имаат и други права и обврски пропишани со посебни акти за припадниците на овие единици.

#### Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1045/1  
4 февруари 2000 година  
Скопје

Министер за одбрана,  
академик Никола Кљусев, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 86/99), се направени грешки поради што се дава

### И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во членот 5 став 2, во првата реченица по зборот „зборовите“ наместо зборот „пат-“ треба да стојат зборовите: „патнички автомобили, теренски возила, минибуси до девет“.

Во членот 9 во ставот 1 по зборот „одбивка“ наместо зборот „во“ треба да стои зборот „на“.

Во членот 9 во ставот 2 пред зборот „резиденти“ треба да стои тире.

Во членот 12, во вториот ред по зборот „закон“ наместо зборот „на“ треба да стои зборот „за“.

Број 10-443/1  
7 февруари 2000 година  
Скопје

Од Законодавно-правната  
комисија  
на Собранието на Република  
Македонија

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I -Скопје поднесена е противтужба од противтужителот Дарко Панчев од Скопје, против противтужената Ана Панчевска од Скопје сега со непозната адреса на живеење во Загреб, Република Хрватска, за развод на брак согласно чл.41 од Законот за семејство-фактички прекин на брачната заедница подолго од една година.

За привремен застапник кој противтужената во постапката ќе ја застапува пред судот со Решение П бр 3081/99 од 10 02 2000 година е одредена Љубица Спасовска адвокат од Скопје, бул "Кузман Јосифовски Питу" бр 19, мезанин локал 62 ТЦ "Скопјанка"-Скопје

Се предупредува противтужената дека привремено застапник ќе ја застапува во постапката се додека противтужената или нејзин полномошник не се јават во судот се до правосилното окончување на постапката

Од Основниот суд Скопје, I-Скопје XII П бр 3081/99 (6396)

### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за оспорување на татковство по тужбата на малолетните тужители Божиновски Бобан и Божиновски Бојан од Скопје, против тужениот Трајковиќ Гроздан од СРЈ, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Трајковиќ Гроздан од СРЈ Југославија да се јави пред Основниот суд Скопје II – Скопје, да достави своја точна адреса или одреди полномошник. Во спротивно, ќе му биде определен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, I. П. бр. 141/00.

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег бр 13651/99, на регистарска влошка бр 02020366?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги, производство, угостителство и туризам БАРДИ-КОМПАНИ Мислим и др ДОО увоз-извоз, Корито - Чеграње

Седиште на друштвото Корито - Чеграње

Основачи Мислим Далипи од Корито - Гостивар и Веват Далипи од Корито - Гостивар

Дејности 15 32, 15 33, 15 51, 15 71, 15 81/1, 15 86, 15 89, 15 98/1, 15 98/2, 17 40/1, 18 10, 20 10/1, 20 30, 20 40, 20 51, 21 12, 21 22, 21 24, 22 23, 24 52, 31 62, 32 30, 36 12, 36 14, 37 10, 45 21/2, 45 22, 45.24, 45 25, 45 34, 45 25, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 50 10, 50.20, 50 30/1, 50 30/2, 51 13, 51.15, 51 17, 51 19, 51 23, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 47, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 41, 52 42, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 48, 52 62, 52 63, 52 72/1, 52 72/2, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 21, 60 22, 60 23, 60 24, 63 21, 63 30, 63 40, 65 12/3, 70 30, 71 10, 71 40, 71 10, 72 20, 72 50, 72 60, 74 12, 74 14, 74 20/2, 74 20/3, 74 82, 74 83, 74 84, 93 05

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6048)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 1090/99, на регистарска влошка бр. 02013273?-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста и промена на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги „КИММ“ Игор и др., ДОО, увоз-извоз, бул. „А-СНОМ“ бр. 22/3-7, Скопје.

Дејноста се проширува со: 72.30, 72.60, 71.33.

Се врши промена на управител: на Христијан Нацка му престанува функцијата управител.

За управител се именува Игор Коневски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр. 1090/99. (43920)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 557/99, на регистарска влошка бр. 1-19918-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало, експорт-импорт и реекспорт „ВЕДА“ ц.о. ул. „Бертранд Расел“ бр. 81, Скопје.

Се врши припојување на производното трговско претпријатие „ФРЕНК-КОМЕРЦ“ извоз-увоз, ДОО, ул. „Бертранд Расел“ бр. 81, нас. Даме Груев Скопје, кон: Претпријатието за трговија на големо и мало, експорт-импорт, и реекспорт, „ВЕДА“ ц.о. ул. „Бертранд Расел“ бр. 81, со рег. влошка бр. 1-19918-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр. 557/99. (43924)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 13930/99, на регистарска влошка бр. 02022477?-6-01-000 го запиша во трговскиот регистар ТП за трговија на мало со текстил и обувки „МАВИ ЈЕАНС 2000“ Пиргози Речачи Илјаз, ул. „Ленинградска“ бр. 55, Гостивар.

Трговец поединец: Пиргози Илјаз.

Седиште: ул. „Ленинградска“ бр. 55, Гостивар.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3.

Трговец поединец истапува во свое име и за своја сметка.

Трговец поединец за обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Управител е Пиргози Илјаз, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр. 13930/99. (43925)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 9141/99, на регистарска влошка бр. 02020180?-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „ЈЕЦИ КОМЕРЦ“ Риза и др. ДОО експорт-импорт, с. Неготино, Неготино Полошко.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.32, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешен промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Емуши Риза, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9141/99. (43926)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12516/99, на регистарска влошка бр. 02021262?-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт, градежништво, туризам и услуги „ХАБЕ-ЈА КОМПАНИ“ Бесир и др. ДОО, експорт-импорт, с. Градец, Неготино Полошко.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.32, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Абази Бесир, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12516/99. (43928)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14201/99, на регистарска влошка бр. 02022444?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „БУРДО“ Насер ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Б. Кидрич“ бр. 32, Куманово.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 27.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 74.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.14, 19.30, 17.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во стран-

ство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Насер Аметовиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14201/99. (43929)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13706/99, на регистарска влошка бр. 02021627?-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ЕУРО МЕТАЛ 99“ Горан и др. ДОО, увоз-извоз, ул. „Благоја Тоска“ бр. 35/25, Тетово.

Основачи: Синадиновски Горан, Герасимовски Душко, Стојаноски Ане, Јанкуловски Трајан сите од Тетово.

Управител: Синадиновски Горан без ограничување

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 36.12, 45.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.33, 45.34, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.72, 28.75, 36.11, 36.63.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13706/99. (43930)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13502/99, на регистарска влошка бр. 02021367?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и промет „ЈУГЛАНС“ Киро ДООЕЛ, ул. „Слободан Митров Данко“ бр. 78, Гевгелија.

Основач: Киро Ичев.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/3, 15.32, 15.33, 15.89, 15.93, 51.11, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.48, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Киро Ичев, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13502/99. (43931)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13368/99, на регистарска влошка бр. 02021214?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „КАБЕЛ НЕТВОРК“ Кирил ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Маршал Тито“ бр. 138, Богданци.

Основач: Кирил Паунков од Богданци.

Дејности: 32.20, 32.30, 51.43, 52.72/2, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Кирил Паунков, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13368/99. (43932)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14335/99, на регистарска влошка бр. 02021491?-3-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија, туризам и услуги „СЕМИКС“ Миодраг и Игор ДОО, увоз-извоз, ул. „Антон Попов“ 9/6, Скопје.

Содружници: Симоновиќ Миодраг од Арачиново, Савиќ Игор од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 9/6.

Основна главница: 5.000 ДЕМ во транспортно средство и основни средства, 50:50% на двајцата содружници според извештајот од овластен проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.89, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/3, 65.23, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.20/2, 72.20/3, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт, застапување и посредување, малограничен промет со Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија, реекспорт, шпедиција, консигнациони работи.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Симоновиќ Миодраг, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14335/99. (43933)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13523/99, на регистарска влошка бр. 0202:156?-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Угостителското трговско друштво „СУВО ГРЛО - МАРКОВА МЕАНА“ Благоја ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Горѓи Капчев“ бр. 4/15, Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 25.01.1999 год., од основачот, Благоја Василески од Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.85, 19.10, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 72.50, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, комисиона продажба, консигнациона продажба, консигнациони складови, меѓународен превоз на

стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните држави, изведување инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет друштвото ќе го застапува Благоја Василески како управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13523/99. (43934)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13418/99, на регистарска влошка бр. 02021202?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и маркетинг услуги „ТОП 2000“ извоз-увоз Јован ДООЕЛ, ул. „Благој Нечев“ 66/14, Велес.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.16, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.62, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 51.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.52, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 92.32, 92.33, 92.34, 82.62, 92.72, 93.05, 74.84, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни суровини, моторни возила, мопеди, велосипеди, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, поседување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Гетов Јован, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13418/99. (43936)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13762/99, на регистарска влошка бр. 02021365?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЛАВ-ТРЕЈД“ извоз-увоз, Мито ДООЕЛ, ул. „Благој Горев“ бр. 67, Велес.

Дејности: 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 51.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.52, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 71.10, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05, 74.84, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни суровини, моторни возила, мопеди, велосипеди, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Анастасова Јадранка, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13762/99. (43937)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14317/99, на регистарска влошка бр. 02022491?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги „СИ-ТИ“ Рушан ДООЕЛ, експорт-импорт, ГТЦ лок. бр. 92, Тетово.

Основач: Рушан Калоши од Тетово, ул. „Б. Тоска“ бр. 330.

Дејности: 15.51, 15.81, 15.98/2, 17.54, 18.22, 18.24, 19.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.25, 25.13, 25.22, 25.24, 36.63, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.14, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84.

За управител на друштвото се одредува Рушан Калоши од Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14317/99. (43938)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13963/99, на регистарска влошка бр. 02020570?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за производство на лифтови „ВТЛ-ЛИФТ“ Дарко ДООЕЛ увоз-извоз, с. Идризово, Скопје.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.63, 29.14, 29.22, 29.24, 29.40, 29.56, 31.10, 31.62, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 51.21, 51.39, 52.11, 52.12, 55.11, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.12, 70.20, 71.34, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт, консигнација, застапување и посредување во областа на прометот на стоки и услуги, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, комисиони работи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Дарко Пешковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13963/99. (43939)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13695/99, на регистарска влошка бр. 02020248?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „РАДИКА“ Славе ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Горче Петров“ бр. 71/3-6, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 17.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.24, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.64, 29.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 80.00, 92.20, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 82.72, 93.02, 93.04, 93.05.

Се запишува Лебанов Славе, управител без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Лебанов Славе, управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13695/99. (43940)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13476/99, на регистарска влошка бр. 02022544?-6-06-000 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Автотакси „АРДИТИ“, ТП Агрон Веби Рамадани, ул. „Брсјачка буна“ бр. 21, Скопје.

Основач: Аргон Веби Рамадани, ул. „Брсјачка буна“ бр. 21, Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка

За обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Агрон Веби Рамадани, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13476/99. (43941)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13196/99, на регистарска вложка бр. 020225087-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП Авто-такси „БАШИНЕЦ“ Таџедин Демир Адемовски, с. Љуботен, Скопје.

Дејност: 60.22-такси превоз; 60.21-превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски; 60.23-превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен; 60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Основач и управител Таџедин Адемовски од с. Љуботен Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13196/99. (43942)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11879/99, на регистарска вложка бр. 020224967-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Авто-такси „АНАСТАСИЈА“ ТП Александар Јован Костенцовски с. Љубанци Скопје.

Дејност: 60.22-такси превоз; 60.21-превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски; 60.23-превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен; 60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Основач и управител Александар Костенцовски од с. Љубанци Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11879/99. (43943)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12880/99, на регистарска вложка бр. 020213807-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Авто-такси „ДАЦ“ ТП Драган Санде Крстевски, ул. „Црноризец Храбар“ бр. 2-б, Скопје.

Дејност: 60.22-такси превоз; 60.21-превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски; 60.23-превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен; 60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Основач и упавител Драган Крстевски од Скопје ул. „Црноризец Храбар“ бр. 2-б.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12880/99. (43944)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12989/99, на регистарска вложка бр. 020209547-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија „ЛИТ-МЕТАЛ“ Анзелмас и Ратко ДОО експорт-импорт бул. „АВНОЈ“ бр. 8-3/2 Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.30, 50.50, 51.12, 51.14, 51.15, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.30, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; за-

стапување на странски лица; посредување и реекспорт; продажба на странска стока од консигнационен склад; меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај; меѓународна шпедиција.

Содружници на друштвото се: Анзелмас Шимкус и Ратко Милошевиќ во сооднос: 50% 9: 50% и двајцата со по единечни влогови од по 2.700 ДЕМ.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот помет со трети лица друштвото одговара со целиот сој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Адла Милошевиќ – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12989/99. (43945)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13051/99, на регистарска вложка бр. 020207117-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „ДАНМАК“ Валтон ДООЕЛ с. Теарце, Теарце.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 55.11, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 70.20, 71.11, 71.31, 71.32, 71.40, 74.82, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени артикли; надворешна трговија со непрехранбени артикли; експорт; реекспорт; посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; меѓународен транспорт на стоки и патници во драмскиот сообраќај; малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија, Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешниот промет е Валтон Алипи управител, со неограничени овластувања.

Основач: Валтон Алипи од с. Теарце, Тетово. Седиште: е Теарце, Теарце.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1301/99. (43946)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13091/99, на регистарска вложка бр. 020197287-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги „НОТА“ Абдилкадри експорт-импорт ДООЕЛ, с. Чеграње.

Единствен содружник е Шабани Абдилкадри од с. Чеграње, со основачки влог од 5.200 ДЕМ или 161.200,00 денари.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.24, 92.01, 02.02, 01.41/2, 05.02, 15.98, 15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.91, 15.93, 15.94, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 21.22, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 22.24, 22.25, 24.52, 25.22, 25.24, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.12, 63.23, 63.30, 64.12, 71.21, 71.22, 72.30, 72.40, 72.60, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.83, 50.20, 50.40/4, 51.13, 51.34, 51.35, 51.34, 51.35, 51.36,



51.37, 51.38, 51.47, 51.51, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.45, 52.56, 52.48, 52.72/1, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, агенциски услуги во транспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет е Шабани Абдилкадри, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13091/99. (43947)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13530/99, на регистарска влошка бр. 02021358?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси „БОЈОДА“ ТП Драги Љубомир Донеv, Речиште, бр. 2/16, с. Драчево, Скопје.

Основач: Драги Донеv, Речиште, бр. 2416, с. Драчево, Скопје, со акт 01/99 од 12.10 1999 година.

Дејност: 60.22, такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Драги Донеv, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13530/99. (43948)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14187/99, на регистарска влошка бр. 02021328?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП „САШО“ такси превоз Сашо Ване Димитров, ул. „Климент Охридски“ бр. 91, Крива Паланка

Основач: Сашо Ване Димитров, ул. „Климент Охридски“ бр. 91, Крива Паланка.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Сашо Ване Димитров, управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14187/99. (43949)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9287/98, на регистарска влошка бр. 02013658?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП „ВИСЛА-ПРОМ“ трговија на мало Раде Александар Ицковски, населба „Домачки Дол“ бр. 80, Крива Паланка.

Основач: Раде Александар Ицковски, населба „Домачки Дол“ бр. 80, Крива Паланка.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за

обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец, одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е: Раде Александар Ицковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9287/99 (43950)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1744/99, на регистарска влошка бр. 02011400?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП „СТЕДЕ“ сендвичара Стефан Драган Илијевски, ул. „Наско Тамбурков“ бр. 74, Крива Паланка

Основач е Стефан Драган Илијевски од Крива Паланка.

Дејности 55.30/1, 55.30/2

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Стефан Драган Илијевски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1744/99. (43951)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13449/99, на регистарска влошка бр. 02020952?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за внатрешна и надворешна трговија „МИБЕКС ТРАДЕ“ Борислав и др. ДОО, извоз-увоз, ул. „Боро Менков“ бр. 2/1-5, Скопје.

Дејности: 36.11, 36.14, 45.41, 45.32, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 72.20, 74.12, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и транспорт, застапување на странски правни и физички лица, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Борислав Манчев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13449/99. (43952)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11914/99, на регистарска влошка бр. 02020126?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „РОЗЕЛА“ Роберт, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „ЈНА“ бр. 27, Куманово.

Основач: Роберт Петковски од Куманово

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.41, 15.61, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,

52.44, 52.44/3, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Роберт Петковски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11914/99 (43953)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14287/99, на регистарска влошка бр. 02021475?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштво за трговија и услуги „МА-ГРО“ Соња, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Шарпланинска“ 103а, Скопје.

Дејности: 15.11, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.82/1, 15.84, 15.89, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, реекспорт, застапување на странски фирми и посредување во надворешно трговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, продажба на стоки од консигнационен склад.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Соња Дојчиновска – Гроздановска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14287/99. (43954)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13950/99, на регистарска влошка бр. 02022468?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за собирање, откуп, преработка и промет „ОТПАД“ Јовче, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Македонско-Косовска бригада“ бр 100, Скопје

Основач. Јовче Донев од Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 01.11.1999 год

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 20.10/1, 20.10/2, 20.30,

20.40, 20.51, 20.52, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 29.13, 29.53, 31.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 52.74, 55.11, 55.12, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.20, 70.31, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, шпедиција и консигнација, малограничен промет со Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица трговското друштво одговара со сите свои средства.

Јовче Донев, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13950/99. (43955)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1111/99, на регистарска влошка бр. 1-69876-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација аптека „ЖЕН-ШЕН“ ул. „120“ бр. 2, Тетово.

Основач: Елмази Агим од Тетово.

Дејности: 52.31 – аптеки.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Елмази Агим, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1111/99. (43956)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13861/99, на регистарска влошка бр. 02021123?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ДАМ“ Димитар експорт-импорт ДООЕЛ, ул. „Благој Горев“ бр. 67, Велес.

Друштвото е основано со Изјава од 12.01.1999 год., а содружник е Димитар Анастасов од Велес.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 5.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 218.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 25.11, 26.12, 25.13, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.51, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 74.82, 21.22, 23.21, 21.25, 22.22, 71.20, 71.21, 63.21, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Димитар Анастасов, управител без ограничување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13:361/99. (43957)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13471/99, на регистарска влошка бр. 02021284?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги, „ГРАФОХЕМИЈА ЛД“ Драги ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Јабланица“ бр. 25, Скопје.

Основач-содружник е Драги Лазаров од Скопје.

Дејност: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.30, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.81, 15.91, 15.93, 15.98, 17.60, 18.10, 18.21, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.23, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.16, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 29.40, 30.01, 30.02, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 45.45, 50.30/3, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.53, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.48, 52.51, 55.30, 60.22, 51.11, 51.12, 51.13, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување во промет со стоки и услуги, консигнациона продажба, комисиона продажба.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управител: Драги Лазаров, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13471/99. (43958)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1040/99, на регистарска влошка бр. 1-69873-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на Самостојна ординација по општа стоматологија „КРУ-НАДЕНТ“ ул. „Трета Македонска ударна бригада“ бр. 33/2-5, Куманово.

Дејност: 85.13.

Ординација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица ординација одговара со целокупниот свој имот.

Горан Стевчевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1040/99 (43959)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13110/99, на регистарска влошка бр. 02020804?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Тезга за промет на мало со текстил и конфекција „ФИЛИС“ ТП Беазе Рамадан Османова, ул. „Славко Давчев“ бр. 53, Велес.

Дејност: 52.62, трговија на мало со стоки на тезги и пазари.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со свој имот.

Управител на ТП с Беазе Османова, без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13110/99. (43960)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13393/99, на регистарска влошка бр. 02022438?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ТЕРМАКОС“ Сашо увоз-извоз ДОО ул. „Ловченска“ бр. 7/7, Скопје.

Содружници: Сашо Јанковски од Скопје, Петар Христов Шумаров од с. Добриниште, Бугарија, со основачки влог во ствари 51% према 49% за домашниот основач, вкупно влог: 158.800,00 денари или денарска противвредност на 5.121 ДЕМ.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 50.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.2141, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 71.34, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, комисиона продажба, меѓународна ишпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, туристички и угостителски услуги, агенциски услуги во областа на транспортот, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сашо Јанковски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13393/99. (43961)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1201/99, на регистарска влошка бр. 02003497?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ „БТР“ Национал Зоран ДООЕЛ ул. „376“ бр. 108, Скопје.

Дејности: 92.31/1, 92.31/2.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1201/99. (43961)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1140/99, на регистарска влошка бр. 1-69882-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација – ординација по општа медицина, специјалистичка ординација по интерна медицина и биохемиска лабораторија „Д-Р РОМЕО МАТХ“ ул. „Јанко Урдинов“ бб, Скопје.

Дејност: 85.12.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на организацијата е д-р Патрик Матх, директор со ограничени овластувања определени со општите и посебните акти на организацијата, а со парични средства ќе располага во висина до 50.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1140/99. (43963)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3942/99, на регистарска влошка бр. 02021576?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Горѓе Васил Мижоров за производство на бурек и бели печива „МИЖОР“ ул. „Маршал Тито“ бр. 82, Гевгелија.

Основач е Горѓе Васил Мижоров од Гевгелија.

Дејност: 15.81/1.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Горѓе Васил Мижоров, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3942/99. (43964)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13709/99, на регистарска влошка бр. 02021047?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија, услуги и превоз „БОЕЛИ“ Славица ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Среќко Пужалка“ 3-3/4, Куманово.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 16.10.1999 год., а содружник е Славица Донева од Куманово.

Дејности: 01.11/1, 0.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.23, 01.24, 01.30, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.87, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.40, 28.51, 28.52, 28.73, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50/5, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Славица Додева, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13709/99. (43965)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12019/98, на регистарска влошка бр. 02021645?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво „ШАРТЕКС-Ц“ Љубе и др. ДОО увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ 66, Тетово.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.33, 27.34, 27.35, 28.11, 28.62, 28.74, 45.21, 45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.34,

51.37, 51.41, 51.42, 51.44, 51.46, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.50, 52.46, 52.62, 52.61, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.31, 70.10, 71.31, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.83, 74.12, 74.14, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, посредување и реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара во висина на сите свои средства.

За управител на друштвото се именува Љубе Алексовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12019/98. (43966)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14217/99, на регистарска влошка бр. 02022445?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП „ЧИК-МЕН“ – Таксист Димоски Димко Игорче, ул. „Белградска“ бр. 133, Велес.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Димоски Игорче, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14217/99. (43967)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13540/99, на регистарска влошка бр. 02021245?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги, трговија и производство „МИЛ-ДАР“ Гордана, ДООЕЛ, увоз-извоз, бул. „АВНОЈ“ бр. 38/1-7, Скопје.

Основач: Гордана Спасовска од Скопје.

Дејности: 25.21, 28.51, 28.52, 29.12, 29.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, реекспорт, консигнација, посредување.

За управител е именувана Гордана Спасовска, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13540/99. (43968)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4139/99, на регистарска влошка бр. 02019080?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП Трговец поединец такси возач Иван Фрањо Мрвчиќ „ЦИКЛОН“ ТП, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 43/45, Скопје.

Основач: Иван Мрвчиќ од Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во

правниот промет со трети лица ТП одговара со целокупниот личен имот.

Иван Мрвчиќ, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4139/99. (44007)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14055/99, на регистарска влошка бр. 020212927-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговија на мало во продавници со мешовита стока „3 БРАКА“ Јахији Раман Фатмир, ул. „Тоде Мендол“ бр. 95, Куманово.

Основач: Јахији-Раман Фатмир од Куманово.

Дејности: 52.11, 52.12.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со ситот имот.

Јахији Раман Фатмир, управител со неограничени овластувања, застапува во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14055/99. (44009)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14257/99, на регистарска влошка бр. 020224257-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „КАМСАН“ Седат, ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Серава“ бр. 88, Скопје.

Содружник: Седат Адем од Скопје.

Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.30, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складишта, реекспорт и консигнација, малограничен промет со Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Адем Седат, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14257/99. (44010)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13613/99, на регистарска влошка бр. 020224507-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец со ЗТД ТП „ФЛОРИДА“ продавница за прехранбени производи Мурат Мехмед Мемети, с. Грчец Сарај.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот, а основачот одговара со целиот свој имот.

Трговецот поединец во внатрешниот промет го застапува управителот без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1361/99. (44011)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13432/99, на регистарска влошка бр. 020214337-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет, посредување и услуги „КЛЕВЕР-МК“ Голуба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „Вуковарска“ бр. 4/1-6.

Назив на друштвото: Друштво за производство, промет, посредување и услуги „КЛЕВЕР-МК“ Голуба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Вуковарска“ бр. 4/1-6.

Скратен назив: КЛЕВЕР-МК“ Голуба ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

Фирма на латиница: Društvo za proizvodstvo, promet, posredovanje i uslugi „KLEVER-MK“ Goluba DOOEL uvoz, izvoz, Skopje.

Назив за странство: „KLEVER-MK L.T.D. Skopje.

Основач: ГОЛУБА ЈОВАНОВСКА Скопје, ул. „Вуковарска“ бр. 4/1-6.

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 22.11, 22.14, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 5.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.44/2, 52.44/3, 52.4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.61, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; меѓународна шпедиција; застапување на странски фирми; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; реекспорт; меѓународен транспорт на стоки и патници; комисиона продажба; продажба на странски стоки од консигнациони складишта; изведувачки завршни и занаетчиски работи во странство; услуги во меѓународниот туризам; инженеринг.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Голуба Јовановска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13432/99. (44012)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2222/99, на регистарска влошка бр. 020143297-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-

њето на ТП Трговец поединец-превозник „КОАЛА“ Панче Киро Павловски ТП Скопје, ул. „Лесновска“ бр. 15.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Панче Павловски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2222/99. (44013)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 928/99, на регистарска влошка бр. 02013059?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за промет и услуги „ЈУНИОР-КУМИРИ“ Снежана ДООЕЛ Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 18, блок 7 локал 2 Скопје.

Со изјавата за основање на друштво со ограничена одговорност основано со едно лице од 08.12.1998 година основано е трговско друштво како ДООЕЛ, а согласно Законот за трговските друштва.

Називот на друштвото гласи: Трговско друштво за промет и услуги „ЈУНИОР-КУМИРИ“ Снежана ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 18 блок 7 локал 2 Скопје.

Основач на друштвото е Снежана Трајчевска од Охрид, ул. „Методи Патчев“ бр. 1.

Дејност во внатрешниот трговски промет: 50.10, 50.20, 50.30, 52.11, 52.12; 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 70.11, 70.12, 70.20, 70.30, 70.32, 74.46.

Основната главнина на друштвото изнесува: 315.900,00 ден. или 10.200 ДЕМ.

Друштвото го представува и застапува управителот.

За управител се именува Снежана Трајчевска од Охрид, ул. „Методи Патчев“ бр. 1, кој го застапува друштвото во внатрешниот промет, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 928/99. (44014)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13886/99, на регистарска влошка бр. 0202021198?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ПИЛЕКС“ Весо Корпорација и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Кеј 13 Ноември“ 2/9.

Дејности на друштвото: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 28.11, 28.22, 28.71, 28.72, 29.23, 29.24, 29.56, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.21, 52.22, 52.24, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/3, и 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е: Величковски Миодрог кој е и управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13886/99. (44015)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14491/99, на регистарска влошка бр. 02021717?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Друштво за производство, трговија и услуги „ТИМ УСА“ Денис, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Партизански одреди“ бр. 47, Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.30, 24.16, 24.30, 24.51, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/2, 74.20/5, 74.40, 74.84, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со нафтни деривати, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет, услуги на меѓународен транспорт и шпедиција, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен промет на стоки и услуги, консигнационо работење, комисионо работење, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во транспортот, меѓународни сообраќајно агенциски работи, туристички услуги во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства до висината на вложени средства.

Ратомир Поповиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14491/99. (44016)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14431/99, на регистарска влошка бр. 02021636?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво со ЗТД на Трговско друштво за шпедиција и транспорт „ФРУКТУС 2000“ Селим, ДООЕЛ, ул. „Васил Горгов“ бр. 32/1-20, Скопје.

Содружник и управител е Селим Схабанај од Загреб, Република Хрватска.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 60.23, 60.24, 63.21, 63.21, 63.40, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, застапување на странски и домашни правни и физички лица во правниот промет на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Република Бугарија, Република Грција и Република Албанија, меѓународна шпедиција и транспорт, складирање, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Основачки влог 5.200 ДЕМ во денарска противвредност 161.200,00 ден.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14431/99. (44017)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13178/99, на регистарска влошка бр. 02021307?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Колонијална продавница Зоран Живко Велкоски „ЗОКИ“ ТП, Бул. „Јане Сандански“ бр. 59, локал 17, Скопје.

Основач: Зоран Велкоски од Скопје.

Основано со пријава бр. 02-01 од 28.09.1999 год.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.27.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Трговецот поединец „ЗОКИ“ ТП се стекнува со правен субјективитет и може да започне да го обавува предметот на работењето во моментот на уписот во трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Зоран Велкоски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13178/99. (44018)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12445/99, на регистарска влошка бр. 02019225?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „РИЈАТ“ Бедет, ДООЕЛ експорт-импорт, с. Отља, Липково.

Основач: Бедет Цафери од с. Отља, Куманово.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешниот промет, реекспорт, консигнација, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички работи во странство, меѓународни сообраќајни агенциски работи и малограничен промет со Бугарија, Албанија, Србија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Бедет Цафери, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12445/99. (44019)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13472/99, на регистарска влошка бр. 02021353?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија на големо и мало „ТЕЛУАД-ТРЕЈД“ Телуад Трејдинг, ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Даме Груев“ бр. 1-7/5, Скопје.

Единствен содружник на Друштвото е Друштвото ТЕЛУАД ТРЕЈДИНГ од Канада.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30, 50.10, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 50.20, 51.23, 51.25, 51.57, 51.61, 51.66, 52.62, 52.74, 36.22, 36.61, 33.50, 36.63, 15.89, 22.15, 22.22, 45.45, 52.74, 74.84, 55.30, 55.40, 55.11, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.34, 72.30, 74.14, 74.40, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, малограничен промет, компензациони работи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени према трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Теодора Давид, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13472/99. (44020)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11884/99, на регистарска влошка бр. 02019808?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „БРАТЕКС“ Владанка, ДООЕЛ, ул. „Ангел Мицковски“ бр. 1, Куманово.

Усогласување согласно ЗТД од страна на содружникот Владанка Стефановска од Куманово.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.51, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 52.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 51.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.13, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, комисиони работи, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Владанка Стефановска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11884/99. (44029)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4825/99, на регистарска влошка бр. 02017211?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Такси превоз „САТОН“ Тони Санде Лазов, ТП, ул. „Горѓи Капчев“ бр. 1/14, Скопје.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските трговецот поединец одговара лично со сиот свој имот.

Трговецот поединец го застапува Тони Лазов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4825/99. (44030)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13213/99, на регистарска влошка бр. 02020923?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија, услуги и производство „ФУФО ТРЕЈД“ Фуат, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Јајце“ бр. 55, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 93.05, 17.40/1, 17.40/2, 17.52/2, 18.24, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 19.30, 18.10, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 15.86, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите сви средства.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Фуат Исмаили, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13213/99. (44031)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14107/99, на регистарска влошка бр. 02021476?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија, превоз и услуги „ФЕКРЕТ ТРАНС“ Шабани Фекрет, ДООЕЛ, експорт-импорт, с. Оризари, Липково.

Основач: Фекрет Шабани од с. Оризари, Липково.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.24, 15.11, 15.12, 15.51, 15.61, 15.81, 15.98/2, 17.40, 17.54, 18.10, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.40, 20.51, 21.25, 25.13, 25.22, 25.24, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 36.13, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите сви средства.

За управител на Друштвото се одредува Фекрет Шабани.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14107/99. (44032)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14209/99, на регистарска влошка бр. 02022443?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги „ЛИКА-ПРОМЕТ“ Светлана, ДООЕЛ, ул. „Иван Аговски“ бр. 9/4-17, Скопје.

Основач, единствен содружник е Светлана Богуновиќ од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 02.01, 02.02, 15.13, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 24.15, 24.20, 24.66, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 63.12, 65.12/3, 70.31, 71.10 надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странско лице, посредување, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител на ДООЕЛ со неограничени овластувања како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет е Милан Богуновиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14209/99. (44033)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12041/99, на регистарска влошка бр. 02019313?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги „ДРИАДА“ Веди ДООЕЛ експорт-импорт, ул. комплекс „Ловец“ бр. 50, Тетово.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 25.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 51.47, 51.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 26.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 22.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува Веди Аљили од с. Церово – Желино како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12041/99. (44039)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12614/99, на регистарска влошка бр. 02020057-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за фотографски услуги и графика „ФОТО БУЏО“ Љубиша ДООЕЛ ул. „Тошо Караџа“ бр. 10, Скопје.



Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 22.11, 22.12, 22.12, 22.14, 22.15, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 51.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 71.22, 72.60, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.04, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски физички и правни лица, консигнациона продажба, рекспорт.

Друштвото во платниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во платниот промет со трети лица, друштвото одговара со снот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Љубиша Горњивски, управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12614/99. (44039-А)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13748/99, на регистарска влошка бр. 02021425?-8-03-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет, посредување и услуги „АЛЧЕМАР“ Петре ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Кочо Радин“ бр. 14, Велес

Основач Петре Алчев, ул. „Кочо Радин“ бр. 14, Велес.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, рекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, продажба на странски стоки од консигнациони складови, изведување завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓународниот туризам, инженеринг.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Петре Алчев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13748/99. (44040)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10642/98, на регистарска влошка бр. 02020760?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги „НИКСИ“ Тони Вучковски, ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Горче Петров“ бр. 303, Куманово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 18.21, 18.22, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 53.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 70.20, 74.81, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со вложени средства во друштвото.

За управител без ограничување се именува Тони Вучковски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10842/98. (181)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3233/99, на регистарска влошка бр. 02020422?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги на големо и мало „КЕОПС“ Звонко, ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Солунска“ бр. 16, Куманово.

Основач: Звонко Богдан.

Дејности: 01.11, 02.02, 15.51, 15.81, 15.85, 18.21, 18.23, 26.11, 26.13/1, 26.14, 26.15, 29.71, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.32, 45.42, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 74.12, 74.84, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, 20.40.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со вложените средства на друштвото.

За управител на друштвото се именува Ивона Богдан, како управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3233/99. (183)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство и трговија "Карат-92" д.о.о. увоз-извоз - Скопје" (6349)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско друштво за вршење услуги и промет на стоки на големо и мало "Ваш" увоз-извоз ДООЕЛ - Скопје" (6350)

Тркалезен печат и штембил под назив "Претпријатие за сообраќај, трговија и улогителство "Аким-Хај" д.о. експорт-импорт - Скопје" (6351)

Тркалезен печат и штембил под назив "Претпријатие за промет на големо и мало "ИДО" цо извоз-увоз - Скопје" (6352)

**Се огласуваат за неважни следните документи:**

Пасош бр 1186653/99, издаден од УВР - Скопје на име Рефид Тахировиќ ул "А Станиќ" бр 32, Скопје (5999)  
 Пасош на име Бошковски Владо, с Радобор, Битола  
 Пасош бр 399835 на име Селими Селиме, с Т Дол, Кичево (6024)  
 Пасош бр 794038/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Донеф Зоран, ул "Т Чапгов" бр 26/2, н Лисиче, Скопје  
 Пасош бр 045006 на име Мифтари Зуди, с Топлица, Гостивар (6040)  
 Пасош бр 213324/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Шерифи Суат, ул "Рифат Бурчевиќ" бр 87-б, Скопје  
 Пасош бр 590710 на име Мислими Реџија, Гостивар  
 Пасош бр 764287/95, издаден од УВР - Скопје на име Хусеин Лимани, ул "Менделеева" бр 6, Скопје (6055)  
 Пасош бр 326078/94, издаден од УВР - Скопје на име Зоран Ангеловиќ, ул "Дурмиторска" бр 20 б, Скопје  
 Пасош бр 542371/94, издаден од УВР - Скопје на име Розета Лазарева, ул "В Горгов" бр 23 а/4-2, Скопје  
 Пасош бр 528531/95, на име Велиу Илбер, с Делогожда, Струга (6077)  
 Пасош бр 662251/95, издаден од ОВР - Струга на име Тоска Мираџет, с Долно Татеша, Струга (6080)  
 Пасош бр 1034089/97, издаден од УВР - Тетово на име Мурсели Мемет, ул "Кавкаска" бр 4, Тетово (6083)  
 Пасош бр 588531/95, издаден од УВР - Тетово на име Исмаили Хакиќ, с Порој, Тетово (6085)  
 Пасош бр 736591/95, издаден од УВР - Тетово на име Јусуфи Насер, с Доброште, Тетово (6087)  
 Пасош бр 129442/93, издаден од УВР - Скопје на име Имер Хоти, бул "Илинден" бр 79-19, Скопје (6089)  
 Пасош бр 0246902, издаден од УВР - Тетово на име Алити Шукри с Гургурница, Тетово (6094)  
 Пасош бр 469863, издаден од УВР - Велес на име Иванов Марјан, ул "Славе Петков" бр 96, Велес (6108)  
 Пасош на име Граороски Дејан, ул "П Здравоски" бр 17, Прилеп (6234)  
 Пасош бр 745532/95, издаден од УВР - Скопје на име Сефедин Демири, ул "Проход Пчински" бб, Скопје  
 Пасош на име Јован Поповски, с Мусинци, Битола  
 Пасош бр 999073/97, издаден од ОВР - Струга на име Мена Шеријат, с Мислодежда, Струга (6299)  
 Пасош на име Идризоски Џабир, с Могорче, Струга  
 Пасош бр 0607683, издаден од ГУВР - Скопје на име Сали Али, с Сипѓелиќ, ул "А Попов" -3/1, Скопје (6334)  
 Пасош бр 244315, издаден од УВР - Тетово на име Веџети Џемаледин, с Шемшево, Тетово (6380)  
 Пасош бр 761230/95, издаден од УВР - Куманово на име Трајковска Јулијана, ул "Алија Авдовиќ" бр 2/2-8, Скопје  
 Пасош бр 888787/96, издаден од УВР - Скопје на име Ирфан Аџи, ул "Серава" бр 50, Скопје (6386)  
 Пасош бр 1137835/98, издаден од УВР - Куманово на име Рахими Југфи, ул "В Главиниов" бр 22, Куманово  
 Пасош бр 0432095, издаден од УВР - Скопје на име Морина Неџмедин, ул "376" бр 53, Скопје (6398)  
 Пасош бр 1274488/99, издаден од УВР - Скопје на име Челебија Демиралли, ул "Злеговска" бр 23, Скопје  
 Пасош бр 450293/94, издаден од УВР - Скопје на име Касум Шабани, ул "Народни херои" бр 23/1-4, Скопје  
 Пасош бр 555245/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Цоне Митовски, с Марино, ул "403" бр 2, Скопје (6405)  
 Пасош на име Тафоски Музафер, с Гапрадишк, Дебар (6406)

Пасош на име Велинов Доне, с Таринци, Штип (6408)  
 Пасош на име Алиу Взи, Гостивар (6411)  
 Пасош бр 1213707 на име Стојков Бранко, ул "Блажо Тодоров" бр 6, Кавадарци (6414)  
 Пасош на име Спиркоски Благоја, ул "11-ти Октомври" бр 103, Прилеп (6416)  
 Пасош бр 1151635 на име Крстев Трајко, ул "С Пинџур" бр 21, с Јосифово, Валандово (6417)  
 Пасош бр 1092042 на име Кубури Сузана, Гостивар  
 Пасош на име Маркова Загорка, с Тремник, Неготино  
 Пасош бр 0935004 на име Максудоски Нури, Дебар  
 Пасош бр 937582/97, издаден од УВР - Тетово на име Адеми Имер, с Голема Речица, Тетово (6429)  
 Пасош бр 1141179 на име Постолов Митко, ул "Карл Маркс" бр 89, Кочани (6430)  
 Пасош бр 1247472/99, издаден од ОВР - Струга на име Беџири Џемаил, с Франгово, Струга (6434)  
 Пасош бр 1082670, издаден од ОВР - Велес на име Емини Џепадин, с Бузалково, Велес (6444)  
 Пасош бр 1314365/99, издаден од УВР - Скопје на име Костова Ана, ул "11 Октомври" бр 22/7, Скопје (6447)  
 Пасош бр 0599121/95, издаден од УВР - Скопје на име Атанасовски Ацо, с Сопиште бр 184, Скопје (6448)  
 Пасош бр 521840/95, издаден од УВР - Гостивар на име Дурмиши Мухамед, с Неготино, Гостивар. (6451)  
 Пасош бр 0495608 на име Чардакова Лимбија, ул "Коле Неделковски" бр 14/17, Гевгелија (6507)  
 Пасош бр 0319273, издаден од УВР - Струмица на име Јанев Јован, с Градошорци бр 144, Струмица (6508)  
 Пасош бр 198625/94, издаден од УВР - Тетово на име Екрем Абдуљи, с Боговиње, Тетово (6473)  
 Пасош бр 484749/94, издаден од УВР - Скопје на име Трајковски Зоран, ул "И Мажовски" бр 24/3-18, Скопје  
 Пасош бр 1136721, издаден од УВР - Тетово на име Алими Митат, с Тетово, Тетово (6493)  
 Пасош бр 0948671/96, издаден од УВР - Велес на име Зенелов Орхан, ул "Б Каракостев" бр 189, Велес (6510)  
 Пасош бр 1088056/98, издаден од УВР - Скопје на име Исуф Хелшани, ул "Џ Димов" бр 16/1-8, Скопје (6511)  
 Пасош бр 090763, издаден од УВР - Гостивар на име Илмија Јонузи, с Велебрдо, Гостивар (6515)  
 Пасош бр 162432/94, на име Даути Фикмет, с Жировница, Гостивар (6517)  
 Пасош бр 1038295/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Стефановски Влатко, ул "Карл Либкнехт" бр 4-2/14, Скопје (6528)  
 Пасош бр 0509123, издаден од УВР - Кочани на име Николова Нада, Кочани (6533)  
 Пасош бр 1193399/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Селвер Ајваз, с Арачиново, ул "М Тито" бб, Скопје (6535)  
 Пасош бр 554211/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Неџати Јетиши, с Буковик, Скопје (6543)  
 Пасош бр 360117/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Ивановски Никола, ул "Пал Тољати" бр 205, Скопје  
 Пасош бр 1346729/2000, издаден од ГУВР - Скопје на име Спасовска Љиљана, ул "Владимир Комаров" 14-3/5, Скопје (6545)  
 Пасош бр 1293698/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Шипаси Рамери, с Рашче, Скопје (6546)  
 Пасош бр 1026299, издаден од УВР - Скопје на име Анифе Јусуфи, ул "100" бр 4, с Арачиново, Скопје (6563)  
 Пасош бр 1093827/98, издаден од УВР - Скопје на име Несретула Аљмини, с Студенчани, Скопје (6564)  
 Пасош бр 1088910/98, издаден од УВР - Скопје на име Неџмедин Рустеми, ул "Јаџе" бр 152, Скопје (6567)

- Пасош бр.767772, издаден од ОВР - Кичево на име Османи Шефик, с. Зајас, Кичево (6580)
- Пасош бр 1165101, издаден од УВР - Струмица на име Чепилова Билјана, с. Ново Коњарево бр 198, Струмица
- Пасош бр 848597/96, издаден од ОВР - Струга на име Ајро Леонард, с. Радолишта, Струга (6582)
- Пасош бр.862588/96 на име Мамуди Небије, ул. "Глобочица" бр.33, Струга. (6583)
- Пасош бр 371812/94 на име Мамуди Агим, ул. "Глобочица" бр.33, Струга (6584)
- Пасош бр 628178, издаден од УВР - Струмица на име Коцев Благо, с. Едрениково бр 4, Струмица (6585)
- Пасош бр 0201226/94, издаден од ОВР - Винаца на име Јован Јордан Арсов, с. Црн Камен, Винаца (6604)
- Пасош бр 628178, издаден од УВР - Струмица на име Коцев Благо, с. Едрениково бр 4, Струмица (6606)
- Чекови од бр 00500004921415 до 00500004921424, од тековна сметка бр.63470-13, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Миле Блажевски, Скопје.
- Чекови од бр 1730400-1730406 од тековна сметка бр 6226/99, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала-Кочани и лична карта бр 97004 - Кочани на име Олга Апостолова, ул "С.Тасева" бр 46, Кочани (6452)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Милошевиќ Марија, Скопје (6395)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Соња Мицевска, Скопје (6397)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Весна Бојковска, Скопје (6401)
- Работна книшка на име Бабамова Струма, Струмица
- Работна книшка на име Јованов Сашко, ул "Н Михајлова" бр 13, Пробиштип (6409)
- Работна книшка на име Илјази Ивран, с. Селце, Тетово (6410)
- Работна книшка на име Реџеџи Ферати, Гостивар. (6423)
- Работна книшка, издадена од во Скопје на име Светлана Кметовска, с. Радишани, Скопје (6433)
- Работна книшка на име Бахтијар Мендерим, ул. "Железничка" бр.230, Охрид (6435)
- Работна книшка на име Луцо Бисер, Струга. (6436)
- Работна книшка на име Гунајдин Заферодски, ул "Дабнички Завој" бр 88, Прилеп (6440)
- Работна книшка на име Демиров Сеиди, ул "Благој Страцков" бр 57, Велес (6442)
- Работна книшка на име Станоев Ацо, ул "Р.Јанев", Гевгелија (6443)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Сиваков Јури, Скопје (6450)
- Чековна картичка бр.2537/85 и чекови на име Илиев Стојан, ул "Скоевска" бр 17, Штип (6420)
- Свидетелство за 8 одделение на име Коцев Зоран, бр "А Македонски", Радовиш (6418)
- Свидетелство на име Ангеловски Бобан, ул. "Цветко Тонев" бр 10, Кратово. (6425)
- Свидетелство за 8 одделение на име Идризоски Менсур, с. Лабуништа, Струга (6438)
- Свидетелство за 8 одделение на име Равманоски Авмед, с. Подгорци, Струга (6439)
- Свидетелство за 8 одделение на име Муртезани Зирафет, с. Лешница, Тетово (6441)
- Индекс на име Драган Јовановски, ул. "И Алексов" бр 121, Радовиш (6419)
- Диплома на име Јованова Даница, ул "К Јосифовски" бр 30, Велес (6412)
- Диплома за средно образование на име Даниел Стојановски, ул. "М.Горки" бр 41А, Велес. (6413)
- Диплома на име Зџа Мирџа, Струга. (6437)
- Уверение на име Калифи Сенер, Гостивар. (6421)
- Даночна картичка бр 5030988107349, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Фурна - Два брата, Скопје. (6402)
- Даночна картичка бр 5027991103124 на име Тоде Трајков, с. Рич, Струмица. (6509)
- Чекови бр 0020002472733, 0020003600009, 0030004521745, 0040004480804, 0140000292163, 0140000292165 и 0140000292166, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Циковски Горѓи, Скопје (6432)
- Решение бр.25-42, издадено од Министерство за стопанство - Скопје на име Стоје Станоевски, ул. "М.Митевски" бр.10/8-8, Скопје (6415)
- Чекови бр. 0020004090114 и од бр 0040004591113 до 040004591126 (15 чек.), од тековна сметка бр. 13311056 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Назми Кадрвију, Скопје. (6042)
- Чекови бр.1561253, 1561254 и 1561261 од тековна сметка бр. 8475311, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветановиќ Ружа, Скопје. (6064)
- Чекови од бр 4935316 до 4935319, од тековна сметка бр.3846555, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Горѓиева Јорданка, Скопје (6068)
- Чекови од бр. 2844567 до 2844571, од тековна сметка бр.13455617, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бошковски Александар, Скопје. (6388)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Хириша Зеќири, Скопје (6000)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Чупоски Ванчо, Скопје (6001)
- Работна книшка на име Михаилова Сашка, ул. "Охридска" бр 3/9, Кичево (6004)
- Работна книшка на име Адхан Имери, ул "Ј.Поповиќ", Куманово (6006)
- Работна книшка на име Трајковска Лидија, ул "Г Милановачка" бр.3, Куманово. (6007)
- Работна книшка, издадена од во Скопје на име Муја-метали Рамадан, ул "Сараевска" бр.38, Скопје. (6016)
- Работна книшка на име Влатко Владевски, с. Ораовица, Радовиш. (6018)
- Работна книшка на име Стамкова Марина, Гевгелија.
- Работна книшка на име Доко Реџеп ул. "Б Алириза" бр.2, Охрид. (6026)
- Работна книшка на име Лога Меанил, Струга. (6027)
- Работна книшка на име Селмани Селим, Струга (6028)
- Работна книшка на име Хусеиноски Ибраим, Македонски Брод. (6031)
- Работна книшка, издаден од во Скопје на име Вера Костадиновска, ул "К Фетак 1" бр 21, Скопје. (6035)
- Работна книшка на име Мукадије Елезид, Гостивар.
- Работна книшка на име Идризи Меваедин, Гостивар.
- Работна книшка на име Софија Трајкова, ул "К.Неделковски" бр 14/2, Гевгелија (6054)
- Работна книшка на име Дана Петровска, с. Слечке, Демир Хисар (6058)
- Работна книшка на име Воденичар Славе, ул. "Преспанска" бр 62, Ресен (6059)
- Работна книшка на име Јордан Манасиев, с. Градец, Винаца. (6060)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Анчевски Владо, Скопје. (6062)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Горан Радиниовиќ, Скопје. (6063)

- Работна книшка на име Огњаноски Марин, Гостивар  
Работна книшка на име Тони Спиров, Струмица. (6159)  
Работна книшка, издадена од Скопје на име Јонче Ива-  
новски, Скопје (6214)  
Работна книшка на име Горанчо Николовски, ул "До-  
мачки Дол" бр 67, Крива Паланка. (6225)  
Работна книшка на име Исан Османи, с Желино,  
Тетово (6239)  
Работна книшка на име Сплјаноска Снежана, ул "Г  
Цалески" бр 11, Кичево (6293)  
Работна книшка на име Дивна Петрова, ул "Г Димит-  
ров" бр 2, Винаца (6295)  
Работна книшка на име Горан Тасовски, Скопје. (6382)  
Чековна картичка бр 23585/25, издадена од Комерци-  
јална банка АД Скопје на име Љиљана Ивановска Не-  
дановска, Скопје (5996)  
Чековна картичка бр 23585/25, издадена од Комерци-  
јална банка АД Скопје на име Бојана Недановска,  
Скопје (5997)  
Чековна картичка бр 1795942 и чековите од бр  
3902523 до 3902532, издадени од Комерцијална банка  
АД Скопје на име Трајческа Билјана, Скопје (5998)  
Чековна картичка бр 09648359 и чек бр 0050004914152,  
издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име  
Јовановска Милјана, с Трубареве, Скопје (6010)  
Свидетелство на име Азриќ Јусур, с Габер, Скопје  
Свидетелство за 8 одделение на име Јангеловска Ве-  
села, Берово (6005)  
Свидетелство на име Стане Ангеловски, с Лозаново,  
Крива Паланка (6008)  
Свидетелство за 7 одделение на име Демишоски Едип,  
с Лабуништа, Струга (6009)  
Свидетелство за 8 одделение на име Шулошка Лирме,  
с Лабуништа, Струга (6011)  
Свидетелство на име Бекироска Нафије, с Лабуништа,  
Струга. (6012)  
Свидетелство на име Рамчески Садат, с Пласница, Ма-  
кедонски Брод (6014)  
Свидетелство на име Рамчески Риза, с Пласница, Ма-  
кедонски Брод. (6017)  
Свидетелство на име Ценевска Даниела, ул. "Г Делчев"  
бр 84/9, Кратово (6025)  
Свидетелство на име Пупаловиќ Нермина, с Десово,  
Прилеп (6029)  
Свидетелство на име Пашкоски Кире, с Обршани,  
Прилеп (6030)  
Свидетелство на име Ајдири Мемаил, Гостивар (6041)  
Свидетелство за 8 одделение на име Давчев Трајче,  
ул "Илија Климаков" бр 8, Велес (6052)  
Свидетелство на име Имери Зибе, Велес (6053)  
Свидетелство на име Василева Јасмина, ул "Д Мирчев"  
бр 62, Неготино (6056)  
Свидетелство на име Јакупи Сузаф, с Урвич, Тетово  
Свидетелство за 8 одделение на име Оручи Илбер, с  
Скудриње, Гостивар (6143)  
Свидетелство на име Стојменова Стојна, с Конопница,  
Крива Паланка (6223)  
Свидетелство на име Сулкасковиќ Сафет, с Пешта-  
лево, Прилеп (6231)  
Свидетелство на име Зорник Мујо, с Житоше, При-  
леп (6237)  
Свидетелство на име Донева Годорка, ул "29-ти Ноем-  
ври" бр 18/6, Кочани (6294)  
Свидетелство за 8 одделени, издадено од ОУ "Лирија" -  
Скопје на име Бедри Таири, Скопје (6343)  
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Бошко  
Буха", с Глугово - Скопје на име Амет Исмани, с.  
Глугово, Скопје. (6389)  
Ученичка книшка, издадена од ДЕТУЦ "Михајло Пу-  
шин" Скопје на име Симоновски Владимир, Скопје.  
Индекс бр 7594, издаден од Градежен Факултет-  
Скопје на име Стојаноска Исидора, Велес (6199)  
Диплома на име Топалоски, Целал, с. Дебреште,  
Прилеп (6013)  
Легитимација на име Ѓорѓиевски Борче, ул. "Вардар-  
ска" бр 32, Штип (6019)  
Здравствена легитимација на име Гаврилов Игор  
Пробиштип. (6021)  
Книшка на име Авдовиќ Алпја, с Оризари, Велес.  
Книшка на име Цивкаровска Даница, ул "Осма" бр. 54,  
Битола (6290)  
Книшка на име Јовановски Војо, Куманово (6296)  
Решение Трег бр 2042/99 за престанува со работа на  
трговец поединец на ден 10.02.2000 година, издадено од  
Основен суд Скопје 1 - Скопје на име Колонијал ТП  
"Кристи-87"-Валентина В Димишковска, ул. "Коцер Ме-  
талец" бб, Скопје (6308)  
Решение Срег. бр. 3105/97 за престанува со работа  
трговец поединец на 30.01.2000 година, издадено од Ос-  
новен суд Скопје 1 - Скопје на име Авто такси "Шабан"-  
Шабан Ибиш Ибиши "ТП", ул. "153" бр 111, Скопје (6310)  
Лична карта на име Николов Војчо, с Караорман,  
Штип (6020)  
Лична карта бр 846711 на име Ѓорѓиев Игор, бул  
"ЈНА" бр 22/15, Штип. (6032)  
Лична карта бр 1168317 на име Селими Мејат, Гос-  
тивар (6038)  
Лична карта бр 1072032 на име Беќири Фадил, Гос-  
тивар (6039)  
Уверение на име Крстевска Наташа, ул "М Тито" бр  
154, Битола (6179)  
Чекови, на име Артан Скендери ул "Охридска" бр 19,  
Тетово (6120)  
Чекови бр 0002291346 чекови од бр 0100002824170 до  
0100002824179, издадени од Комерцијална банка а д -  
Скопје на име Арсовски Мирослав, Скопје (6356)  
Решение на име Лимани Исмаил, с. Балин Дол, Тетово.  
Насош бр. 882919/96 на име Бајрами Рефет, с. Пет-  
ралица, Гостивар.

## ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Јавното претпријатие за земјоделски услуги за сточарство „Ветеринарна станица Кичево“ – Кичево.

## ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.01.2000 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 2, во време од 7,00 до 14,00 часот.

## Ј А В Н И П О В И Ц И

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за Јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на 15.02.2000 година објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНОЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТ „СТАНИЦА ЗА СРЕДСТВО ЗА ОДМРЗНУВАЊЕ И ПРОТИВЗАМРЗНУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ НА АВИАКОМПАНИИ И ГЕНЕРАЛНА АВИЈАЦИЈА НА АЕРОДРОМ СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 08/2000, е Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 1 – Скопје.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за изведба на градежни и градежнозанаетчиски работи на објект Станица за средство за одмрзнување и противзамрзнување на воздухоплови, Технички служби на Авиокомпани и Генерална Авијација на Аеродром „Скопје“ – Скопје.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 16. од Законот за Јавните набавки на Република Македонија.

#### II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за количествата и обемот на работа – Предмер пресметка.
2. Тендерската документација понудувачот на јавниот повик може да ја подигне во просториите на архивата на ЈПАУ „Македонија“ Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје и за неа претходно треба да изврши уплата во вредност од 5.000 денари на ж-сметка бр. 40110-601-54698, ДБ 4030991244221 со назнака Материјал по Отворен повик бр. 08/2000.

#### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
2. Цена на набавката и валута на набавката како и начинот на плаќање.
3. Рок на завршување на работите.
4. Гаранција.
5. Рок и важност на понудата.

#### IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската способност на понудувачот (преку документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет) согласно член 22 и 23 од Законот за Јавните набавки на РМ како и извод од судска регистрација, изјава дека понудувачот не е под стечај како и доказ дека не е изречена мерка за забрана вршење на дејност.
2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот за јавните набавки на РМ и тоа:
  - цена на набавката – 25 бода;
  - рок на завршување на работите – 25 бода;
  - начин на плаќање – 25 бода;
  - референтна листа – 25 бода.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки и истата се доставува во

еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот – понудувачот. Во ковертот треба да има уште два затворени коверти од кој едниот ја содржи финансиската документација заедно со понудата и на неа стои ознака „Понуда“ а додека другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи назив „документација“ и точна адреса на испраќачот – понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

#### VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик (поради забрзаната постапка) трае 15 дена од денот на објавувањето во јавните гласила сметајќи го и денот на објавување.
2. Отворањето на понудите ќе се изврши 18-от ден сметајќи од денот на објавувањето во јавни гласила, а доколку тој ден падне во неработен ден отворањето ќе се изврши во следниот работен ден во 09.00 часот во просториите на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје – сала за состаноци.
3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“, Подружница „Електродистрибуција“ Крива Паланка, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36-01/2000

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 36 – 01/00 е ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница „Електродистрибуција“ Крива Паланка со седиште во Крива Паланка на ул. „Партизанска“ бб.
- 1.2. Предмет на набавката е:
  1. Реконструкција на 10 кV инсталација во ТС 35/10 кV „Крива Паланка“ (набавка на опрема и монтажа).
  2. Набавка на опрема и монтажа на 20 кV изводни ќелии за ТС 110/35/10 кV „Крива Паланка“ (4 парчиња).
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА – ИЗВЕДБАТА
  - 2.1. Обемот на работите за набавката под точка 1. и под точка 2. е дадена со техничката документација (спецификација).
  - 2.2. Дозволено е понудувачите да дадат и парцијални понуди.
  - 2.3. Комплетната техничка документација (спецификација), може да се подигне во подружницата со уплата на 1.000,00 денари на каса или на ж-ро сметка 40910-833-79 со назнака за тендерска документација. Дополнителни појаснувања заинтересираните понудувачи можат да добијат во ЈП „ЕСМ“ Подружница „Електродистрибуција“ Крива Паланка ул. „Партизанска“ бб. од 10 до 14 часот.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.
- 3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката, а во согласност со техничката документација (спецификација).
- 3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни цени и вкупна цена на чинење за секоја позиција, а во согласност со техничката документација (спецификација).
- 3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.5. Понудата треба да има рок на завршување на работите.
- 3.6. Понудувачот треба да даде гаранција за квалитет на завршените работи и вградените материјали и опрема.
- 3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.
- 3.8. Понудата од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда), треба да бидат преведени на македонски јазик.

### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки, (оригинални документи или заверени копии верни со оригиналот).
- 4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот за јавните набавки:
- 4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашни работи од ваков вид,
- 4.3.2. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска опременост за изведување на работи од ваков вид.
- 4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од законот за јавните набавки)

- 5.1. Цена на чинење.
- 5.2. Рок на завршување на работите, квалитет и гаранција.
- 5.3. Начин на плаќање.

### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница: „Електродистрибуција“ Крива Па-

ланка (Комисија за јавни набавки), ул. „Партизанска“ бб., Крива Паланка.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.02.2000 година во 10 часот во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница „Електродистрибуција“ Крива Паланка.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-41/2000 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувач на Отворениот повик е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на „РЕК Битола“ и „РЕК Осломеј“.

1.2. Предмет на набавката се гумени кабли, чија спецификација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат секој работен ден од 12 до 14 часот во соба бр. 3 на 9-ти кат во административната зграда на ЈП „ЕСМ“ на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

Услов за подигање на документацијата е уплата во износ од 500 денари на жиро сметка 40100-601-5012, во корист на „ЈП ЕСМ“, даночен број: 4030989128346 депонент: Стопанска банка.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавните набавки, односно со отворање на понудите на лице место.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на каблите.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка, со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавните набавки-ако набавката е од странство, на паритет (нагласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со посебно искажан данок на вкупната вредност на стоката.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на опремата, при тоа треба да се води сметка за бараната динамика, која е дадена во спецификацијата.

2.6 Карактеристиките на каблите што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите на Р.Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р.Македонија.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудата и придружната документација од странскиот понудувач мора да биде преведена на македонски јазик, да биде оригинална или заверена копија, верна на оригиналот.

### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22, став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки (двете потврди треба да се оригинални или заверени копии).

3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на производителот.

### 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена на чинење . . . . . 60,

4.2. Квалитет . . . . . 20,

4.3. Начин на плаќање . . . . . 20.

Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

### 5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на отворање на понудите.

5.4. Понудувачите своите понуди може да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје или на лице место.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 03.03.2000 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на административната зграда на ЈП „ЕСМ“ на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои немаат целокупна документација, како и оние кои не се изработени според барањата на овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА- ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА ВО НЕГОТИНО – ФАЗА 2 ГОСТИВАР

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“, бб.

##### 1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа во Неготино – фаза 2 – Гостивар.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничка спецификација).

##### 1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

|   |         |
|---|---------|
| – цена на набавката . . . . .               | до 60 % |
| – начин на плаќање . . . . .                | до 5 %  |
| – рок на извршување на работите . . . . .   | до 5 %  |
| – техничка способност – референци . . . . . | до 10 % |
| – кадровска структура . . . . .             | до 10 % |
| – техничка опременост . . . . .             | до 10 % |

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 03-03-2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

#### II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216, секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

#### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за квалитетно работење:

– референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, издадена од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

#### IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудаѓа се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 03-03-2000 година до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

#### V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 03.03.2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

#### СОДРЖИНА

|  | Страница |
|--|----------|
| 241. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом-„Гоце Делчев“ – Делчево. . . . .  | 447      |
| 242. Одлука за избор на заменик на главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија . . . . .   | 447      |
| 243. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија – Струга . . . . .   | 447      |
| 244. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Тетово . . . . .  | 447      |
| 245. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Куманово . . . . .   | 448      |
| 246. Одлука за именување на Републички советник на Собранието на Република Македонија . . . . .  | 448      |
| 247. Одлука за основање пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Јапонија . . . . .  | 448      |
| 248. Програма за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2000 година . . . . .  | 448      |
| 249. Одлука за откуп на станови од градежни претпријатија. . . . .   | 450      |
| 250. Одлука за утврдување на субјекти на кои без надомест им се доставуваат публикациони материјали од Заводот за статистика на Република Македонија . . . . .   | 450      |
| 251. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за обнова и развој . . . . .  | 452      |
| 252. Решение за определување на повереник на Владата на Република Македонија за спроведување на активностите за остварување на препораките за воспоставување на „одношалтерски систем“, содржани во „Програмата за поттикнување на инвестициите, со посебен осврт на привлекувањето на странски директни инвестиции“ . . . . . | 452      |
| 253. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина . . . . .  | 452      |
| 254. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина . . . . .  | 453      |
| 255. Програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година . . . . .  | 453      |
| 256. Правилник за пополнување на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија со војници по договор . . . . .  | 481      |
| Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додана вредност. . . . .  | 481      |
| <b>Меѓународни договори</b>  |          |
| 9. Закон за ратификација на Спогодбата за културна соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската Република Египет . . . . .  | 1-8      |

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност  
– Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељошин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.